



СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на Република
Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации 15 дена.

Вторник, 11 април 2000
Скопје

Број 28

Год. LVI

Претплатата за 2000 година изнесува
7.800 денари. Овој број чини 100
денари. Жиро сметка 40100-603-12498

1765.

Врз основа на член 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

У К А З ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУ- ВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за телекомуникациите, што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 4 април 2000 година.

Број 07-1388/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
Борис Трајковски, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

З А К О Н ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКО- НОТ ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

Член 1

Во Законот за телекомуникациите („Службен весник на Република Македонија“ број 33/96 и 17/98), во членот 83 по точката 10) се додаваат две нови точки 11) и 12), кои гласат:

„11) донесе решение за привремено одземање на телекомуникациските средства на имателите на телекомуникациски мрежи и средства кои вршат јавна телекомуникациска услуга, а немаат добиено концесија и не е склучен договор за остварување на концесијата и

12) донесе решение за привремено одземање на радиостаница на имателот кој нема дозвола за работа на радиостаницата или не постапи по решението за забрана за работа на радиостаницата.“

Точката 11) станува точка 13).

Член 2

Овој закон влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

1766.

Врз основа на член 76 ставови 2 и 3 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОСНОВАЊЕ НА АНКЕТНА КОМИСИЈА ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Член 1

Со оваа одлука се основа Анкетна комисија за испитување на јавните набавки кај субјектите определени во членот 1 од Законот за јавните набавки („Службен вес-

ник на Република Македонија“ број 26/98), извршени во периодот од 19 ноември 1998 година до 31 декември 1999 година (во натамошниот текст: Анкетна комисија)

Член 2

Во испитувањето на јавните набавки, Анкетната комисија соработува со Владата на Република Македонија, министерствата и другите државни органи, што можат да придонесат за утврдување на состојбите.

Член 3

Анкетната комисија се состои од претседател и осум члена.

Претседателот и четири члена се именуваат од редот на пратениците на политичките партии од опозицијата и четири члена од редот на пратениците на политичките партии кои се на власт.

Член 4

Врз основа на наодите, Анкетната комисија ќе изготви и на Собранието на Република Македонија ќе му поднесе извештај со предлог на мерки, најдоцна до април 2001 година.

Член 5

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

Бр. 07-1389/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1767.

Врз основа на член 31 став 1 точка 3 од Законот за јавното обвинителство („Службен весник на Република Македонија“ број 80/92, 12/93, 9/94 и 9/96), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ОД ФУНКЦИЈАТА ЗАМЕ- НИК НА ВИШИОТ ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ НА ВИ- ШОТО ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО ВО СКОПЈЕ

1. Од функцијата заменик на вишиот јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Скопје, се разрешува:

Стојан Јанкуловски, поради исполнување услови за старосна пензија, заклучно со 11 март 2000 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА.

Бр. 07-1394/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1768.

Врз основа на член 12 став 4 од Законот за републичките награди („Службен весник на СРМ“ број 40/87 и 36/89 и „Службен весник на Република Македонија“ број 82/99), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСЕДАТЕЛ И ЧЛЕНОВИ НА ОДБОРОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА НАГРАДАТА „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“**

1. Се разрешуваат досегашните претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“, поради истек на времето за кое се именувани, и тоа:

а) претседател

д-р Атанас Вангелов,

б) членови:

д-р Снежана Адамческа,

Ацо Алексиев,

Енрих Алиу,

д-р Владимир Борозанов,

Абдурауф Пруси,

академик Ташко Георгиевски,

д-р Димка Митева,

Љубен Батковски,

Петре Бакевски,

д-р Благородна Лакинска,

Горјан Тоџија и

м-р Јасмина Чакар.

2. За претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“, се именувани:

а) за претседател

д-р Сотир Голабовски, професор на Факултетот за музичка уметност - Скопје,

б) за членови:

д-р Михајло Георгиевски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

академик Цветан Грозданов,

д-р Марија Костова, професор на Филозофскиот факултет во Скопје,

Васе Манчев, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Фердаус Нсби, актер,

Сефедин Нуредини, ВД директор на Театарот на народностите во Скопје,

д-р Замир Дика, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Јордан Пановски, професор на Факултетот за драмски уметности,

Санде Стојчевски, писател,

д-р Димитар Тавчев, пензионер,

д-р Зоран Тодоровски, директор на Архивот на Македонија и

м-р Јасмина Чакар, професор на Факултетот за музичка уметност во Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1395/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1769.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУБЛИКА ГРЦИЈА**

1. Во Одлуката за основање пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција („Службен весник на Република Македонија“ број 33/99), во членот 3 во делот што се однесува за членовите наместо „Чедо Петров“ треба да стои „Илија Прангоски“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1396/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1770.

Врз основа на член 68 став 2 од Уставот на Република Македонија, Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ОСНОВАЊЕ ПРАТЕНИЧКА ГРУПА НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА СОРАБОТКА СО ПАРЛАМЕНТОТ НА РЕПУБЛИКА ИРСКА**

1. Во Одлуката за основање пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Ирска („Службен весник на Република Македонија“ број 33/99 и 26/2000), во членот 3 во делот што се однесува за членовите наместо „Љупчо Анушев“ треба да стои „Илија Прангоски“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1397/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1771.

Врз основа на член 23 од Одлуката за организација и делокруг на Службата на Собранието на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 24/97), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА**ЗА ИМЕНУВАЊЕ РЕПУБЛИЧКИ СОВЕТНИЦИ НА СОБРАНИЕТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

1. За републички советници на Собранието на Република Македонија се именувани:

Анкица Крстевска, самостоен советник, секретар на Комисијата за надворешна политика и секретар на Комисијата за европски и евроатлански интеграции на Собранието на Република Македонија и

Снежана Гушева, самостоен советник во Секторот за истражување и анализа и библиотека на Собранието на Република Македонија

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.07-1398/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1772.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ГРАДСКА АПТЕКА „7 НОЕМВРИ“ – ГЕВГЕЛИЈА

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска аптека „7 Ноември“ – Гевгелија, се избрани:

Лазар Шуклев, приватен стопанственик од Гевгелија,

Виктор Кралев, електротехничар, вработен во АД „Винојуг“ – Гевгелија,

Нада Ничевска, професор во Гимназијата „Јосиф Јосифовски“ – Гевгелија и

Горѓи Олунчев, невропсихијатар, вработен во Невропсихијатриската болница „Негорци“ Гевгелија.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска аптека „7 Ноември“ – Гевгелија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1399/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1773.

Врз основа на член 67 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ број 26/92, 4/93, 29/93, 17/96 и 37/98), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА ЧЛЕН НА СОВЕТОТ НА НАРОДНАТА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1. Се разрешува од функцијата член на Советот на Народната банка на Република Македонија д-р Михаил Петковски, поради истек на времето за кое е избран.

2. За член на Советот на Народната банка на Република Македонија е избран проф. д-р Љубомир Кекеновски, професор на Економскиот факултет во Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр.07-1400/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1774.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА – СКОПЈЕ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за здравствена заштита – Скопје, се избрани:

доцент д-р Љубен Гугучевски, вработен во Стоматолошкиот клинички центар – Скопје,
проф. д-р Видос Димитров, директор на Гинеколошко-акушерската клиника при Клиничкиот центар – Скопје,

д-р Владо Димов, хирург во Клиниката за дигестивна хирургија при „Клиничкиот центар“ – Скопје и
Мира Ациќ, директор на Геронтолошкиот завод „13 Ноември“ – Скопје.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за здравствена заштита – Скопје.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1402/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1775.

Врз основа на член 135 од Законот за здравствената заштита („Службен весник на Република Македонија“ број 38/91, 46/93 и 55/95), Собранието на Република Македонија, на седницата одржана на 4 април 2000 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЧЛЕНОВИ НА УПРАВНИОТ ОДБОР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗДРАВСТВЕН ДОМ – ВЕВЧАНИ

1. За членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Вевчани, се избрани:

д-р Димитар Батковски, пратеник во Собранието на Република Македонија,

Милорад Чавковски, директор на АД Рибарско стопанство „Летница“ – Струга,

Танас Трајковски, пратеник во Собранието на Република Македонија и

Каба Севди, градоначалник на општина Велешта.

2. Со влегувањето во сила на оваа одлука им престанува мандатот на досегашните членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Вевчани.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 07-1401/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

1778.

Врз основа на член 14-6, став 5 од Законот за акци-
зите („Службен весник на Република Македонија“ бр.
78/93, 70/94, 14/95, 42/95, 71/96, 5/97, 36/97, 7/98, 63/98,
39/99, 43/99, 9/2000 и 25/2000), министерот за финансии
донесе

**П Р А В И Л Н И К
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРЕСМЕТКА
НА АКЦИЗАТА**

Член 1
Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пресметка на акцизата.

Член 2

Пресметка на акцизата се поднесува на образецот „АКЦ-01“ кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 07-1403/1
4 април 2000 година
Скопје

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
д-р Саво Климовски, с.р.

Бр. 08-5179/1
10 април 2000 година
Скопје

**Министер,
Никола Груевски, с.р.**

Образецот „АКЦ-01“ го поднесува производителот на производите од член 2, точка 1, 4, 6 и 7 од Законот за акцизи до органот надлежен за работите на јавните приходи.

Аколативна пресметка се составува и поднесува во рок од 5 дена по истекот на секон 15 дена во месецот односно по истекот на месецот до органот надлежен за работите на јавните приходи. За аколативната пресметка се пополнува колона 4.

Во Правилникот за спроведување на данокот на до-
дадена вредност („Службен весник на РМ“ број 65/99 и
17/2000), во членот 10 ставот (2) се менува и гласи:

„(2) Надлежниот царински орган на барање на даночниот обврзник одобрува продолжување на рокот за плаќање на данокот на додадена вредност при увоз до петнаесеттиот ден по истек на пресметковниот период во кој настанал даночниот долг според член 31 став 6 од Законот, доколку даночниот обврзник за данокот на додадена вредност чиј рок за плаќање се продолжува обезбеди банкарска гаранција.“

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 08-5107/1 .
10 април 2000 година
Скопје

**Министер,
Никола Груевски, с.р.**

Конечната пресметка на акцизата се составува и поднесува заедно со годишната сметка до органот надлежен за работите на јавните приходи. За конечната пресметка се пополнуваат колоните 5, 6 и 7.

Во полето за даночен број се внесува даночниот број добиен согласно Законот за единствениот даночен број на даночните обврзници.

Во колона 4 се внесува вкупниот износ на пресметана акциза за пресметковниот период.

Во колона 5 се внесува вкупниот износ на претходно уплатената акциза за пресметковниот период.

Во колона 6 и 7 се искажуваат разликите од пресметаната и уплатената акциза по пресметковни периоди, при што во повеќе уплатениот износ се искажува во колона 6, а помалку уплатениот износ во ^{54а} колона 7.

Во колона 7 се внесува обврската за плаќање на акциза во пресметковниот период.

Потпишувањето на аконтативните пресметки на акцизата може да го изврши и ополномоштено лице од вас.

Образец "АКЦ-01"

Република Македонија
Министерство за финансии
Управа за јавни приходи

дајум на прием _____
број на прием _____

АКОНТАТИВНА-КОНЕЧНА ПРЕСМЕТКА НА АКЦИЗАТА

пресметковен период од 01. 04..2000 до _____ година

Даночен број _____

Полн назив на даночниот обврзник и адреса

ЛОП	Тарифен број	Уплаћена сметка	Вкупно Пресметана акциза	Претходно Уплаћена акциза	Разлика	
					Повеќе (5-4)	Помалку (4-5)
1	2	3	4	5	6	7
001	Тарифен број 1, точка 1, алинеа прва	840-2208				
002	Тарифен број 1, точка 1, алинеа втора	840-2213				
003	Тарифен број 1, точка 1, алинеа трета	840-2229				
004	Тарифен број 1, точка 2, алинеа прва	840-2255				
005	Тарифен број 1, точка 2, алинеа втора	840-2260				
006	Тарифен број 1, точка 3	840-2281				
007	Тарифен број 1, точка 5	840-2297				
008	Тарифен број 1, точка 6	840-2304				
009	Тарифен број 1, точка 7	840-2276				
010	Тарифен број 3, точка 2	840-21233				
011	Тарифен број 4, точка 1	840-2185				
012	Тарифен број 4, точка 2	840-2190				
013	Тарифен број 5, точка 1	840-2603				
014	Тарифен број 5, точка 2	840-2619				
015	Тарифен број 5, точка 3	840-2624				
016	Вкупно:					

П о ш њ и с,

Врз основа на член 18, став 3 од Законот за саден материјал („Сл. весник на РМ“ бр. 10/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

ОБЈАВУВА БРИШЕЊЕ ОД РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ШУМСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Јавното претпријатие „Паркови и зеленило“ – Скопје, со Решението број 09 – 369/2 од 23.02.2000 година е избришано од Регистарот на производители на шумски саден материјал.

Бр.09 - 369/3
28 март 2000 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Марјан Горчев, с.р.

Врз основа на член 18, став 3 од Законот за саден материјал („Сл. весник на РМ“ бр. 10/73, 51/88, 20/90, 32/91 и 83/92), Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство

ОБЈАВУВА ЗАПИШУВАЊЕ ВО РЕГИСТАРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИ НА ШУМСКИ САДЕН МАТЕРИЈАЛ

Во Регистарот на производители на шумски саден материјал, со Решение број 09-371/3 од 23.02.2000 година и под регистарски број 47, е запишано Претпријатието за производство и промет „Флораком“ увоз-извоз д.о.о. – Скопје.

Бр.09 - 371/4
28 март 2000 година
Скопје

Министер
за земјоделство, шумарство
и водостопанство,
Марјан Горчев, с.р.

Огласен дел

ЗАПИШУВАЊЕ ВО ТРГОВСКИОТ РЕГИСТАР

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 954/99, на регистарска влошка бр. 007110, го запиша во трговскиот регистар основањето на Трговско друштво за производство, промет, услуги и транспорт Благоја и Александар „УНИ-ДЕАЛ“ увоз-извоз ДОО нас. Точила I ЦБ бр. 18, Прилеп.

Основачи на фирмата: Благоја Стојчески и Александар Стојчески двајцата од Прилеп.

Дејности: 01.11, 01.12, 01.2, 01.41, 05.01, 05.01, 15.3, 15.5, 15.61, 15.62, 15.81/1, 15.81/2, 15.82, 15.85, 15.86, 15.93, 15.96, 15.98, 19.10, 20.10, 20.30, 20.40, 20.51, 20.52, 21.22, 21.23, 25.12, 25.2, 26.12, 26.40, 26.70, 28.1, 28.40, 28.5, 28.7, 29.1, 29.2, 29.40, 29.7, 31.10, 31.50, 31.61, 31.62, 36.1, 45.2142, 45.22, 45.31, 45.32, 45.4, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.2, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.5, 51.6, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.4, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 52.72, 52.73, 52.74, 55.21, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 65.12/3, 7.10, 71.21, 71.3, 72.50, 74.72, 74.70, 74.82, 74.83, 90.00,

93.01, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, продажба на стоки од консигнациони склади на странски стоки, посредување и застапување во прометот на стоки и услуги, реекспорт.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот промет е Благоја Стојчески, управител без ограничување.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 954/99.

(380)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 2842/99, на регистарска влошка бр. 008998, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштво за производство, промет и услуги „ЛИМ ПЛАСТ“ Џељал Усеиновски, и др. ДОО ул. „Охридска“ бр. 189, Битола.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.41, 52.42, 52.44/3, 52.46, 52.48, 52.43, 52.45, 52.44/2, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.12, 52.33, 52.48, 52.45, 52.63, 50.10, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.43, 51.54, 5.64, 51.65, 51.53, 55.30/1, 55.3042, 63.30, 27.51, 27.53, 27.54, 28.11, 28.12, 28.21, 28.22, 28.30, 28.40, 28.61, 28.71, 28.72, 28.73, 28.74, 28.75, 36.22, 36.63, 28.51, 28.52, 28.74, 52.72/1, 36.21, 36.30, 36.40, 36.50, 36.62, 33.40, 22.22, 22.23, 15.85, 01.11/1, 01.11/2, 01.11/3, 01.12/1, 01.13/1, 01.30, 01.21, 01.22/1, 01.22/2, 01.23, 01.24, 01.25, 15.11, 02.01, 02.20, 45.31, 45.33, 45.34, 60.23, 70.20, 74.13, 74.40, 74.84, 63.40, 74.2041, 74.12, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.83, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Влогот на содружниците во друштвото изнесува 10.400 ДЕМ во согласност со извештајот на овластениот судски проценител за износот на влогот во средства кој се сопственост на содружниците.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за своите обврски одговара со целиот свој имот со полна одговорност.

Управител во друштвото се содружниците Џељал Усеиновски и Пеце Ангеловски кој ќе го застапува друштвото во правниот промет со трети лица и во надворешно трговскиот промет.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 2842/99.

(381)

Основниот суд во Битола, со решението Трег. бр. 1959/99, на регистарска влошка бр. 008115, го запиша во трговскиот регистар претворањето на ПП во ДООЕЛ на Друштво за производство, трговија и услуги „ХРИС-БАЛ“ Благоја ДООЕЛ увоз-извоз с. Црнобуки, Кукурчани.

Дејности: 15.51, 15.81, 15.98, 37.10, 37.20, 45.31, 45.33, 45.45, 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11, 52.12, 52.41, 52.42, 52.43, 52.46, 52.48, 52.44/1, 52.44/4, 52.47, 52.26, 52.33, 52.63, 50.30/2, 50.20, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.33, 51.36, 51.37, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.53, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.57, 55.30/1, 55.30/2, 50.20, 50.40/4, 52.74, 72.50, 32.20, 33.50, 60.22, 60.24, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, комисиони, консигнација, малограничен промет со Бугарија, Албанија, Србија и Грција.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, со полни овластувања.

Друштвото во правниот промет со трети лица за преземените обврски одговара со сите свои средства со кои располага, полни овластувања.

Управител на друштвото е Благоја Шереметовски.

Од Основниот суд во Битола, Трег. бр. 1959/99.

(382)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4001/98, на регистарска влошка бр. 020060457-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието на Друштво за услуги, консалтинг и трговија АЛТЕРВЕТ, Саша ДООЕЛ Скопје, ул. „Васил Горгов“ бр. 24/30 Скопје.

Дејности: 51.46, 15.71, 15.72, 85.20, 01.41, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.11, 52.27, 52.52, 62.63, 52.42, 52.43, 52.45, 52.44/1, 52.46, 52.44/2, 52.48, 52.44/1, 52.26, 52.48, 52.33, 52.32, 52.50, 52.12, 52.30/2, 50.10, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.38, 51.31, 51.34, 51.23, 51.32, 51.33, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.24, 51.43, 51.54, 51.64, 51.65, 51.53, 51.44, 51.55, 51.56, 51.25, 51.35, 51.21, 51.22, 50.30/1, 50.40/1, 51.66, 51.51, 51.47, 51.61, 51.62, 51.63, 51.63, 51.52, 51.57, 63.30, 63.40, 74.20/5, 74.14, 72.10, 72.20, 71.31, 71.32, 71.33, 71.34, 71.40, 74.82, 74.84, 74.11, 74.83, 70.31, дејности во надворешно-трговското работење се: надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи.

Друштвото во правниот промет со трети лица настапува во своје име и за своја сметка.

Во правниот промет со трети лица друштвото одговара со ситот свој имот.

Единствен содружник на друштвото е Велјанов Саша.

Лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешниот трговскиот промет е Велјанова Анита, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4001/98.

(2913)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8074/99, на регистарска влошка бр. 020218407-8-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на Друштво за трговија, производство и услуги АРТОС Љупчо ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 92/3-3, Скопје.

Основач: Панов Љупчо од Скопје со стан на ул. „Иво Лола Рибар“ бр. 92/3-3.

Дејности: 02.01, 02.02, 14.11, 14.12, 14.21, 15.51, 15.52, 15.61, 15.71, 15.72, 15.81/1, 15.81/2, 15.82/1, 15.82/2, 15.84, 15.85, 15.86, 15.87, 15.98/1, 15.98/2, 17.40/1, 17.40/2, 17.53, 17.54/2, 18.10, 18.21, 18.22, 18.24, 18.30, 19.30, 20.20, 20.40, 20.51, 20.52, 21.21, 21.24, 21.25, 21.65, 25.21, 25.22, 25.23, 25.24, 26.21, 26.22, 26.23, 26.24, 26.26, 26.30, 26.52, 26.70, 33.10/1, 36.11, 36.12, 36.14, 36.50, 36.63, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.30/1, 55.30/2, 55.62, 52.62, 52.72/1, 52.72/2, 52.73, 52.74, 55.11, 55.12, 55.21/2, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.53, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.21, 63.30, 63.40, 70.30, 71.10, 71.21, 71.31, 71.32, 71.33, 71.40, 72.10, 72.20, 72.30, 72.40, 72.50, 72.60, 73.10/1, 73.10/2.

74.12, 74.13, 74.14, 74.20/5, 74.40, 74.82, 74.83, 74.84, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, малограничен промет со соседите: Грција, Бугарија, Албанија и СР Југославија.

Панов Љупчо, управител без ограничување.

Друштвото во правниот промет со трети лица истапува во своје име и за своја сметка, а за своите обврски одговара со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8074/99.

(2915)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 6855/99, на регистарска влошка бр. 020215837-8-09-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на претпријатието со ЗТД на Друштвото за туризам, промет и услуги „БРАВО ИНТЕРНАЦИОНАЛ“ Билјана ДООЕЛ експорт-импорт ул. „Мито Хацивасилев“ бр. 20, Скопје.

Дејности: 15.86, 15.87, 15.89, 20.10/1, 20.10/2, 20.20, 20.30, 20.40, 20.51, 21.12, 21.21, 21.22, 21.23, 22.21, 22.22, 22.23, 25.21, 25.22, 25.23, 36.11, 36.12, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 36.13, 36.14, 36.15, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/1, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 55.11, 55.12, 55.21/1, 55.21/2, 55.22, 55.23, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 70.32, 71.10, 72.21, 72.30, 72.60, 74.12, 74.13, 74.14, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.40, 74.81, 74.82, 74.83, 74.84, 93.01, 93.02, 93.04, 93.05, 95.00., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, услуги на меѓународна шпедиција, меѓународен превоз на стоки и патници во друмскиот сообраќај, реекспорт, консигнација, малограничен промет со стоки и услуги со соседните земји: Бугарија, Албанија, Грција и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во своје име и за своја сметка а за обврските одговара со сите свои средства.

Лице овластено за застапување е Билјана Иванова, управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 6855/99.

(2916)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 4071/99, на регистарска влошка бр. 020165427-8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на Друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги „ЗИЛБО-КОМЕРЦ“ Зилбеар ДООЕЛ експорт-импорт с. Боговиње.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.0211, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 18.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38, 51.39, 51.41, 51.42, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44,

51.45, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.62, 52.63, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.12, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11, надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка, а за обврските одговара со сите свои средства.

За управител на друштвото се определува лицето Џафери Зилбасар од с. Боговиње, лице овластено за застапување во внатрешниот и надворешно трговскиот промет, без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 4071/99. (3019)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 8830/99, на регистарска влошка бр. 02020831?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето на друштвото за производство, транспорт, трговија и услуги „АЛТРИМ“ Хасиме ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, ул. „116“ бр. 19.

Основни дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24, 26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.123, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување е Хасиме Халими – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 8830/99. (3020)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 11639/99, на регистарска влошка бр. 02018582?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар претворањето на претпријатието на друштвото за производство, трговија и услуги „АБИ-КОМЕРЦ“ Абедин ДООЕЛ експорт-импорт, с. Боговиње-Боговиње.

Дејности: 01.12/1, 01.21, 01.24, 01.41/2, 02.02, 15.11, 15.14, 15.51, 15.81/1, 15.81/2, 15.84, 15.85, 15.98/2, 18.22, 19.10, 19.30, 20.30, 20.40, 21.12, 25.12, 25.21, 25.22, 25.24,

26.61, 26.62, 26.66, 26.73, 26.74, 36.10, 36.11, 36.12, 36.13, 36.15, 45.25/1, 45.21/2, 45.22, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.41, 45.42, 45.43, 50.10, 50.20, 50.30, 50.30/1, 50.30/2, 50.40/2, 50.50, 51.21, 51.24, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.37, 51.41, 51.42, 51.43, 51.47, 51.53, 51.54, 51.57, 51.66, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.24, 52.25, 52.26, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44, 52.44/1, 52.44/2, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.49, 52.62, 52.71, 52.72/1, 52.73, 52.74, 55.30/1, 55.30/2, 55.40, 55.52, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.123, 63.30, 63.40, 65.12/3, 70.31, 71.10, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.40, 74.84, 74.81, 36.63, 27.53, 28.12, 51.51, 74.12, 20.10/1, 20.51, 36.14, 26.63, 26.64, 45.11.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, посредување и застапување во прометот со стоки и услуги, реекспорт, меѓународен транспорт на стоки и патници, меѓународна шпедиција, консигнација, угостителски услуги, изведување на инвестициони работи во странство, малограничен промет со соседни земји.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување е Абедин Алити – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 11639/99. (3021)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 8591/98, на регистарска влошка бр. 02018999?8-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на друштвото за производство и промет „СКАЛА ИМПЕКС“ Петар ДООЕЛ Скопје, ул. „Петар Ацев“ бр. 18.

Дејности: 21.22, 21.23, 21.25, 51.24, 51.41, 51.42/1, 51.43, 51.44, 51.45, 51.47, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.7033, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.48, 52.63, 74.84.

Надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, застапување и посредување во надворешниот трговски промет, консигнација, реекспорт, малограничен промет со Грција, Албанија, Бугарија и СР Југославија.

Во правниот промет со трети лица друштвото настапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот имот.

Лице овластено за застапување е Караџоски Петар – управител без ограничување.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 8591/98. (3022)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег.бр. 8925/99, на регистарска влошка бр. 02022724?3-03-000, го запиша во трговскиот регистар усогласувањето со ЗТД на трговското друштво за производство, трговија транспорт и услуги „МАК-ДЕТАЛ“ Лиман и др ДОО увоз-извоз Чаир Скопје ул. „Скопска“ бр. 46/А.

Основачи се Хајдаревиќ Лиман и Хајдариева Ева од Скопје.

Дејности: 17.40/1, 17.40/2, 17.51, 17.52, 17.53, 17.54, 17.54/1, 17.54/2, 17.60, 17.71, 17.72, 18.21, 18.22, 18.23, 18.24, 18.30, 31.20, 31.30, 31.40, 31.50, 45.11, 45.12, 45.21/1, 45.21/2, 45.22, 45.23, 45.24, 45.25, 45.31, 45.32, 45.33, 45.34, 45.41, 45.42, 45.43, 45.44, 45.45, 45.50, 50.10, 50.20, 50.30/1, 50.30/2, 50.30/3, 50.40/1, 50.40/2, 50.40/3, 50.40/4, 50.50, 51.11, 51.12, 51.13, 51.14, 51.15, 51.16, 51.17, 51.18, 51.19, 51.21, 51.22, 51.23, 51.24, 51.25, 51.31, 51.32, 51.33, 51.34, 51.35, 51.36, 51.37, 51.38,

51.39, 51.41, 51.42/1, 51.42/2, 51.43, 51.44, 51.45, 51.46, 51.47, 51.51, 51.52, 51.53, 51.54, 51.55, 51.56, 51.57, 51.61, 51.62, 51.63, 51.64, 51.65, 51.66, 51.70, 52.11, 52.12, 52.21, 52.22, 52.23, 52.24, 52.25, 52.26, 52.27, 52.33, 52.41, 52.42, 52.43, 52.44/1, 52.44/2, 52.44/3, 52.44/4, 52.45, 52.46, 52.47, 52.48, 52.50, 52.61, 52.62, 52.63, 52.71, 60.21, 60.22, 60.23, 60.24, 63.11, 63.12, 63.21, 63.30, 65.21, 67.13, 70.20, 71.10, 71.15, 74.20/1, 74.20/2, 74.20/3, 74.20/4, 74.20/5, 74.30, 74.40, 74.84, 93.01, 93.02, 93.05, 95.00.

Откуп: купување и продавање на земјоделско-сточарски производи, шумски плодови и растенија, огревно и техничко дрво, трупци и сл., надворешна трговија со прехранбени производи, надворешна трговија со непрехранбени производи, малограничен промет со соседните земји: Грција, СР Југославија, Бугарија, Албанија, реекспорт, посредување во надворешно трговскиот промет, застапување на странски фирми, продажба на странска стока и консигнација, изведување градежни работи во странство.

Во правниот промет со трети лица друштвото истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица друштвото одговара со својот свој имот.

Лице овластено за застапување е Хајдаревиќ Лиман – управител без ограничувања.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег.бр. 8925/99. (3023)

Основниот суд Скопје I – Скопје, со решението Трег. бр. 8306/99, на регистарска вложка бр. 02022800/6-01-000, го запиша во трговскиот регистар усогласување на ЗТД со Мини маркет „СЕНЗУАЛ“ ТП Калач Исо Суада, с. Љубин 3 бр. 38 Сарај.

Дејности: 52.24, 52.21, 52.22, 52.23, 52.25, 52.11.

Управител Калач Суада од Скопје, с. Љубин ул. 103, бр. 25.

Во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а за обврските со целиот свој имот.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје, Трег. бр. 8306/99. (3033)

ЛИКВИДАЦИИ

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1356/2000 од 28.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво во сопственост за трговија и производство „С.Л.КОМПАНИ“ Љупчо и др. д.о.о. од Скопје, ул. „Партија Зографски“ бр. 79-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-361116.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (13867)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1022/99 од 25.10.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот

Претпријатие за трговија и услуги „БЕЛМИН“ д.о.о. експорт-импорт од Скопје, бул. „АСНОМ“ БР. 18-2-17, со жиро сметка 40100-601-406315.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (13868)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1056/99 од 07.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за градежништво „СРМА“ Срган Јереминк ДООЕЛ експорт-импорт од Скопје, ул. „Огњан Прица“ бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-418690.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (13869)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1314/99 од 20.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, градежништво и инженеринг „ЈОНИ-ИНЖЕНЕРИНГ“ д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. „Скопска“ бр. 1/2/7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-412788.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во „Службен весник на РМ“, со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје I – Скопје. (13870)

Основниот суд Скопје I – Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 892/99 од 02.11.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, надворешен и внатрешен промет „ИНТЕГРАЛ-ПРОМЕТ“ д.о.о. од Скопје, ул. „Будимпештанска“ бр. 27-а од Скопје, со жиро сметка 40120-601-231642.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. „Беровска“ бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по обја-

вувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13871)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 779/99 од 21.09.1999 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за новинско-издавачка дејност "СТЕП" увоз-извоз д.о.о. од Скопје, ул. "4 Јули" бр. 43-2/9 од Скопје, со жиро сметка 40100-603-14599.

За ликвидатор се определува лицето Тодевски Душко од Скопје, ул. "Беровска" бр. 2-2/15.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13872)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1528/2000 од 16.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "МАКСИ-СМ" ц.о. од Куманово, ул. "Славиша Вајнер" бр. 2 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-37693.

За ликвидатор се определува Светлана Божиновска од Куманово, ул. "О.Револуција" бр. 26/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13882)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1403/2000 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Производно, услужно и трговско друштво "ЕУРО-ПРОМ" Архилеја ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Методија Митевски" бр. 8/5-1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-114582.

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елисавета од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 27/28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13958)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1308/99 од 01.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "ТОГЕН" увоз-извоз ц.о. од Скопје, ул. "Трифун Хаџијанев" бр. кула 1/34 од Скопје, со жиро сметка 40110-601-79269.

За ликвидатор се определува лицето Миновска Елисавета од Скопје, ул. "Народен фронт" бр. 27/28.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13957)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1645/2000 од 29.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "БЕН" Кемал ДООЕЛ увоз-извоз од Скопје, ул. "Кеј Димитар Влахов" бб од Скопје, со жиро сметка 40100-601-370325.

За ликвидатор се определува лицето Драган Велчковски од Скопје, бул. "АВНОЈ" бр. 72/2-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (13960)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1541/2000 од 31.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие на големо и мало "ЦЕК-СОН КОМЕРЦ" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Натанаил Кучевшки" бр. 5-а од Скопје, со жиро сметка 40100-601-55809.

За ликвидатор се определува лицето Коцев Благој од Скопје, ул. "Натанаил Кучевшки" бр. 5-а.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14042)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1587/2000 од 21.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЦУЛИЕТА КОМЕРЦ" д.о.о. експорт-импорт од Тетово, с. Гарице, со жиро сметка 41300-601-57065.

За ликвидатор се определува лицето Глигур Симошки од Тетово, ул. "Благоја Тоска" бр. 222, тел. 094/22-025.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14297)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1466/2000 од 21.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија, услуги и производство "БО-РОЗАН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, со жиро сметка 40100-601-165939.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундик" бр. 147-6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14052)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1438/2000 од 15.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ФИЛТОН" д.о.о. од Скопје, ул. "Хо Ши Мин" бр. 226-а, со жиро сметка 40100-601-294550.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундик" бр. 147-6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14053)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1464/2000 од 15.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало увоз-извоз "ХАРОЛД" ц.о. од Скопје, ул. "Велингтонска" бр. 3-6, со жиро сметка 40100-601-192786.

За ликвидатор се определува лицето Илина Ристовска од Скопје, ул. "Алекса Дундик" бр. 147-6.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30

дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14054)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1680/2000 од 03.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско друштво за производство, трговија, услуги и градежништво увоз-извоз "ЕЛКАБОН 99" Милчо Мојсов и др. од Скопје, ул. "Димитар Пандилов" бр. 10 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-429040.

За ликвидатор се определува лицето Нагиб Фетахи од Скопје, ул. "Струмичка" бр. 8-2/18.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14088)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1595/2000 од 15.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "СИЛ-ВЕР" ц.о. експорт-импорт од Куманово, ул. "Доне Божинов" бр. 30/3 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-40921.

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветковски од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 30.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14260)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1371/2000 од 09.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за посредување, промет и услуги "ББ-ПРОМЕТ" од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 19 од Куманово, со жиро сметка 40900-601-4382.

За ликвидатор се определува лицето Јане Цветковски од Куманово, ул. "Теофан Економов" бр. 30.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намираат долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14264)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1458/2000 е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за надворешен и внатрешен промет "КИМЕКС" д.о.о. увоз-

извоз од Скопје, ул. "Петар Делан" бр. 5/3-39 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-108583.

За ликвидатор се определува лицето Костадинка Бачоска-Расолковска од Скопје, ул. "Петар Делан" бр. 5/3-39.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14365)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1625/2000 од 27.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ТЕРМОМАК" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "АВНОЈ" бр. 28/13 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-338292.

За ликвидатор се определува лицето Ђубаковска Сузана од Скопје, ул. "Козле 2" бр. 38.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14449)

Се заклучува ликвидационата постапка над Претпријатие за внатрешна и надворешна трговија на големо и мало "KMS" од Скопје, со седиште на бул. "АВНОЈ" бр. 64, отворена со решение Л.бр. 642/99.

По правосилноста на ова решение ликвидациониот должник да се брише од судскиот регистар при овој суд.

Паричните средства кои се наоѓаат на жиро сметка на должникот да се уплатат на основачот од Скопје, Врбоски Крсте, бул. "Јане Сандански" бр. 70 и Врбоски Марјан на ул. "Кузман Јосифовски Питу" бр. 15-1/33.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14456)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1666/2000 од 03.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија и услуги "ЧИ-БОЗАН" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Коле Канински" бр. 5 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-292881.

За ликвидатор се определува лицето Ацо Гурчиновски од Скопје, ул. "Коле Канински" бр. 5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14472)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1340/99 од 24.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Трговско претпријатие "ФИСТ 96" д.о.о. од Скопје, ДТЦ Мавровка, ламела Ц, локал 10, спрат 2 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-394196.

За ликвидатор се определува лицето Радосав Кипровски, бул. "АСНОМ" бр. 8-3/36.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14700)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1350/99 од 03.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство и трговија "АЛБЕКО" д.о.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Народен Фронт" бр. 31/7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-369983.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14769)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1365/2000 од 31.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, услуги и трговија "АЛТЕКС-КО" д.о.о. увоз-извоз од Скопје, ул. "Коста Новиковиќ" бр. 1 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-272705.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје. (14770)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1437/2000 од 22.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за промет на големо и мало и увоз-извоз од "СТРУМЕКС" д.о.о. од Скопје, ул. "Јуриј Гагарин" бр. 17/3-18 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-146604.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (14771)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1331/99 од 25.01.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, трговија, градежништво и проектирање "ШАР ПРОЕКТ-20" д.о.о. од Тетово, ул. "Илинденска" бр. 191 од Тетово, со жиро сметка 41500-601-45148

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (14772)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1363/2000 од 27.03.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ВИБА МАРКЕТ" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Клетвеник" бр. 2/2-7 од Скопје, со жиро сметка 40100-601-33790.

За ликвидатор се определува лицето Зоран Давчев, ул. "Народен Фронт" бр. 29/5.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (14773)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1381/2000 од 02.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за производство, промет и услуги "ПАНТА" ц.о. експорт-импорт од Скопје, ул. "Козле" бр. 255 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-206567

За ликвидатор се определува лицето Наумовска Весника, бул. "Јане Сандански" бр. 90/2-8.

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (14757)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1421/2000 од 16.02.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Претпријатие за трговија на големо и мало "ЖАК" ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ц.о. од Скопје, ул. "Будимпештанска" бр. 11-а од Скопје со жиро сметка 40120-601-55307.

За ликвидатор се определува лицето Никола Чевчиристов од Скопје, бул. "Јане Сандански" бр. 88/2-2

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (14778)

Основниот суд во Куманово, објавува со решение на овој суд Л.бр. 26/97 од 31.12.1999 година, заклучена е ликвидациона постапка над должникот Станбена задруга "Мак-Хаус" ПО Куманово.

По правосилноста на решението должникот да се избрише од регистарот на претпријатијата при Основниот суд Скопје - I - Скопје.

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (14691)

Основниот суд Скопје I - Скопје, објавува дека со решение на овој суд Л.бр. 1646/2000 од 05.04.2000 година е отворена ликвидациона постапка над должникот Друштво за производство, трговија и услуги "СПАЈС-КОМПАНИ" Бранкица ДООЕЛ, увоз-извоз од Скопје, ул. "Торче Петров" бр. Б1, док.10 од Скопје, со жиро сметка 40120-601-413509

За ликвидатор се определува лицето Георгиевска Бранкица од Скопје

Се повикуваат доверителите на должникот да ги пријават своите побарувања во рок од 30 дена по објавувањето на огласот во "Службен весник на РМ", со пријава во два примерока со докази, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Се задолжуваат должниците да ги намират долговите према претпријатието во ликвидација во рок од 30 дена, а најдоцна во рок од 3 месеци од денот на последната објава

Од Основниот суд Скопје - I - Скопје (14853)

НОТАРСКИ ОГЛАСИ

Трајчев Герасим од с.Оризари Кочани продава црква во м.в. "Село" КП бр. 635, со површина од 773 м² и неподнојно во м.в. "Село", КП бр. 635 со површина од 63 м².

Наведениот имот се продава за цена од 3.000 ДЕМ во денарска противвредност, по курсот на НБМ што важи на денот на плаќањето.

Согласно член 14 од Законот за земјоделското земјиште право на првенство на купување имаат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите кои граничат со земјиштето што се продава, се повикуваат истите доколку се заинтересирани да достапат писмени понуди во рок од 30 дена од објавувањето на

огласот до Мите Паризов с.Пишница. Во спротивно, ќе се смета дека не се заинтересирани за купување.
Штип. (13920)

Се продава земјоделско земјиште-нива, построена на КП бр. 844, план 4, скица 6, на м.в. "Царков", класа 6, површина 1744 м², КО Пагаруша, сопственост на Димитровски Спиро, ул. "Цицо Поповиќ" бр. 3/22 од Скопје, за цена од 160.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Весна Стојчева, ул. "Иван Козаров" бр. 14, Општина К.Вода, Скопје. (13297)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 2265, план 12, скица 21, м.в. "Прој Дедес", класа 6, површина 751 м², сопственост на Хоџа Камил од Скопје, според ПЛ бр. 465 на КО Рашче за цена од 150,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мери Весова, ул. "Г.Петров" бр. 10-а, локал 2, Скопје. (12803)

Се продава земјоделско земјиште-ниви построени на: КП 981/4, план 5, скица 10, м.в. "Сусерка", класа 3, со површина од 7 а и 57 м², во КО Арачиново, сопственост на Муарем Ибраимовски од с.Арачиново, Скопје, за цена од 151.400,00 денари, КП 981/3, план 5, скица 10, м.в. "Сусерка", класа 3, со површина од 7 а и 58 м², во КО Арачиново, сопственост на Ектем Хамили од с.Арачиново, Скопје, за цена од 151.600,00 денари, КП 981/1, план 5, скица 10, м.в. "Сусерка", класа 3, со површина од 7 а и 58 м², во КО Арачиново, сопственост на Јакуп Хамит од с.Арачиново, ул. "110" бр. 29 (по ПЛ Јакуп Ибраимовски) Скопје, за цена од 151.600,00 денари, КП 980, план 5, скица 10, м.в. "Брест", класа 3, со површина од 4 а и 20 м², сопственост на Ибраим Ибраими (по ПЛ Ибраимовски Ибраим) и Тефик Ибраими (по ПЛ Ибраимовски Тефик) рд с.Арачиново, Скопје, за цена од 84.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Косев Михаил, ул. "Беласица" 66, Скопски саем, Скопје. (13355)

Се продава земјоделско земјиште-нива, на КО Орман, на КП бр. 589, на м.в. "Воденичиште", класа 3, површина 3353 м², заведено во ПЛ бр. 237 и ПЛ бр. 235 од 2000 година и скица од претходно мерење бр. 1101/691 од 29.03.2000 година издадено од РГУ одделение за премер и катастар, сопственост на Ацевска Трајанка, ул. "Речиште" бр. 20, Скопје, за цена од 25.000,00 ДЕМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Љубица Моловска, ул. "Франклин Рузвелт" бр. 44-а, Скопје. (13443)

Се продава земјоделско земјиште ливада на КП бр. 1300 дел 2 на м.в. "Браненица", класа 5, со површина на 380 м² заведена во ПЛ бр. 518 на КО Грнчари, соп-

ственост на Димовски Сандре Блаже од с.Подмочани-Ресен, за цена од 13.452,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул. "Ленинова" бр. 67, Ресен. (13627)

Се продава земјоделско земјиште-градина на КП бр. 1327, план 7, скица 15, м.в. "Чифлик маало", класа 3, со површина 880 м² заведена во ПЛ бр. 1205 за КО Табановце, сопственост на Спасиќ Љупчо од Костолац, за цена од 60.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Марјан Коцевски, ул. "11 Октомври" бр. 4, Куманово. (13835)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 3496/4, м.в. "Врбице", класа 4, со површина 1900 м² опишана во ПЛ бр. 1089 на КО Теарце, нива на КП бр. 3496, м.в. "Врбица", класа 4, со површина 1900 м² опишана во ПЛ бр. 1357 на КО Теарце и нива на КП бр. 250, м.в. "Црквиште", класа 4, со површина 7333 м² опишана во ПЛ бр. 87 на КО Теарце за сите план УП бр. 1103-964/1 од 15.03.2000 година, сопственост на Абдири Мехмет од с.Теарце, за цена од 1.897.950,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13886)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 1930/1, м.в. "Страна", класа 4, со површина 763 м², план УП бр. 1103-812/1 од 09.03.2000 година, опишана во ПЛ бр. 975 на КО Д.Палчиште, сопственост на Меммиши Мустафа Меди од с.Д.Палчиште, за цена од 152.600,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13887)

Се продава земјоделско земјиште-нива 3/4 три идеални четвртини од КП бр. 306, м.в. "Лигуша", класа 3, со површина 2500 м², план УП бр. 1103-473/1 од 21.02.2000 година, опишана во ПЛ бр. 35 на КО Стримница, сопственост на Исени Ферика Изаир, Исени Ферика Јакуп и Исени Ферика Шепи сите од с.Стримница, за цена од 440.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13888)

Се продава земјоделско земјиште-нива 10/77 од КП бр. 278, м.в. "Лигуша", класа 3, со површина 7668

м², план УП бр. 1103-473/1 од 21.02.2000 година, опишана во ПЛ бр. 26 на КО Стримница, сопственост на Сулејмани Рамаданов Назми од с.Стримница, за цена од 220.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13889)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 4900, м.в. "Чардак", пасиште класа 4, со површина 1380 м², план УП бр. 1103-416/1 од 24.02.2000 година, опишана во ПЛ бр. 2191 на КО Тетово, сопственост на Најденов Кузманов Михаил, ул. "К.Неделковски" бр. 29, Скопје, за цена од 165.550,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13890)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 5080, м.в. "Дреновец", лозје класа 2, со површина 1004 м², план УП бр. 11-03/1 од 31.01.2000 година, опишана во ПЛ бр. 10203 на КО Тетово, сопственост на Влада Керим Исни и Влада Керим Мусли и двајцата на ул. "107" бр. 43, Тетово, за цена од 160.640,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13891)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 345/1, м.в. "Село", класа 4, со површина 247 м², нива на КП бр. 345/2, м.в. "Село", класа 4, со површина 178 м², нива на КП бр. 346, м.в. "Село", класа 4, со површина 438 м², за сите план УП бр. 1103-503/1 од 22.02.2000 година, опишана во ПЛ бр. 210 на КО Д.Лешница, сопственост на Ајрули Есата Зулбеар од с.Д.Лешница, Ајрули Есата Локман, ул. "К.Ј.Питу" бр. 199, Тетово и Фазлиу ж.Имер Шурете за вкупна цена од 258.900,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13892)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 11/1, м.в. "Лигуша", класа 3, со површина 2143 м², и КП бр. 267/дел на м.в. "Лигуша" класа 3 со површина од 2500 м², план УП бр. 1103-740/1 од 06.03.2000 година, опишана во ПЛ бр. 522 на КО Стримница, сопственост на Хамзи Шабана Адемсафи и Ибраими Лазим Невзат и двајцата од с.Стримница, за цена од 1.021.960,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13893)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 402, м.в. "Село", ливада класа 5, со површина 701 м², план УП бр. 1103-640/1 од 06.03.2000 година, опишана во ПЛ бр. 68 на КО Синичане, сопственост на Куртиши Сакипов Рефет од с.Синичане, за цена од 350.500,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13894)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 435, м.в. "Дуге ливаде", класа 2, со површина 6438 м², план УП бр. 1103-640/1 од 06.03.2000 година, опишана во ПЛ бр. 553 на КО Камењане, сопственост на Алин Шакиров Абедин од с.Г.Седларце, за цена од 1.223.220,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13895)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 788/7, м.в. "Режинка", класа 5, со површина 1796 м² и КП бр. 822/2 на м.в. "Режинка", нива класа 3, површина 2171 м², план УП бр. 1103-792/1 од 08.03.2000 година, опишана во ПЛ бр. 916 на КО Саракино, сопственост на Абдурахими Адем Илаз од с.Саракино, за цена од 800.900,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13896)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 1023/3, м.в. "Опал", класа 3, со површина 1800 м², план УП бр. 1103-785/1 од 07.03.2000 година, опишана во ПЛ бр. 282 на КО Стримница, сопственост на Елези Це-маил Муамет од с.Стримница, за цена од 396.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13897)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 152/3, м.в. "Гомуша", ливада класа 3, со површина 1964 м², план УП бр. 1103-1064/1 од 22.03.2000 година, опишана во ПЛ бр. 443 на КО Требош, сопственост на Деари Елмазов Локман од с.Цепчиште, за цена од 426.140,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13898)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 151, м.в. "Голуша", ливада класа 3, со површина 3278 м², план УП бр. 1103-1043/1 од 21.03.2000 година, опишана во ПЛ бр. 1014 на КО Требош, сопственост на Мустафи

Ибрајма Љатиф од с.Цепчиште, за цена од 255.320,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13899)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 7331/1, м.в. "Деребај", класа 3, со површина 1720 м² и КП бр. 7331/2 на м.в. "Деребај", нива класа 3 со површина 227 м², план УП бр. 1103-613/1 од 28.02.2000 година, опишана во ПЛ бр. 7310 на КО Тетово, сопственост на Хамзик Мељат, ул. "Ј.Сандански" бр. 31, Тетово, за цена од 428.340,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13900)

Се продава земјоделско земјиште-нива КП бр. 729/2, м.в. "Бунар", класа 2, со површина 3045 м², план УП бр. 1103-999/1 од 20.03.2000 година, опишана во ПЛ бр. 341 на КО Камењане, сопственост на Бајрами Рамадан Сабит од с.Камењане, за цена од 730.800,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Ане Јовановски, ул. "Илинденска" бр. 76, Тетово. (13901)

Се продава земјоделско земјиште 13/27 идеален дел од нива КП бр. 1025, м.в. "Пазарски Пат", класа 1, со површина 2000 м² и 13/27 идеални дела од нива на КП бр. 1025, м.в. "Пазарски Пат" со површина од 525 м², заведени во ПЛ бр. 490 на КО Слупчане, сопственост на Рамадани Шаип, ул. "Црногорска" бр. 38, Куманово, за цена од 140,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3, Куманово. (13903)

Се продава земјоделско земјиште 60/119 идеален дел од нива КП бр. 2412, м.в. "Смолница", класа 1, со површина 5516 м² и 60/119 идеални дела од нива на КП бр. 2412, м.в. "Смолница", класа 3, со површина од 1400 м², заведени во ПЛ бр. 179 на КО Слупчане, сопственост на Деари Амди, с.Слупчане, Куманово, за цена од 80,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3, Куманово. (13904)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 286, нива 3 класа, со површина 3751 м², м.в. "Под Цамија", опишана во ПЛ бр. 14 за КО Долна Белица, сопственост на Тодорка Верушеска, за цена од 708.939,00 денари.

ност на Тодорка Верушеска, за цена од 708.939,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Виргинија Баута, ул. "Струшки кепенци" бр. 1, Струга. (13905)

Се продава земјоделско земјиште на КП бр. 7337/2, м.в. "Деребој", нива класа 3, со површина 3185 м² опишана во ПЛ бр. 8068 на КО Тетово, сопственост на Садик Назиф Рамадан од с.Цепчиште, Тетово, за цена од 200.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Нази Зекири, ул. "ЈНА" бр. 41, Тетово. (13906)

Се продава земјоделско земјиште 2/24 идеални дела од нива КП бр. 12124/1, м.в. "Банево Трло", класа 4, со површина 8244 м² и од КП бр. 12124/1, м.в. "Банево Трло" класа 5, со површина од 3780 м², заведени во ПЛ бр. 71 на КО Куманово, сопственост на Златковиќ Зоран, ул. "29 Ноември" бр. 74 од Куприја, СРЈ, Златковиќ Добрица, ул. "Ајлучка Чешма" бр. 238 и Златковиќ Милован, ул. "Меланичка" бр. 8, Зрењанин, СРЈ, за цена од 150,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3, Куманово. (13907)

Се продава земјоделско земјиште лозје на КП бр. 2988, м.в. "Тупан", класа 3, со површина 677 м², лозје на КП бр. 2990, м.в. "Тупан" класа 3, со површина од 1286 м² и шума на КП бр. 2990, м.в. "Тупан" класа 4, заведени во ПЛ бр. 1199 на КО Матејче, сопственост на Матевиќ Слободан, с.Матејче, Куманово, за цена од 90,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3, Куманово. (13908)

Се продава земјоделско земјиште-овошна градина на КП бр. 165/15, м.в. "Пуково", класа 4, со површина 320 м² заведена во ПЛ бр. 833 на КО Проевце, сопственост на Милковски Светислав, ул. "6 Април" бр. 27, Куманово, за цена од 150,00 денари за м².

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мице Илијевски, ул. "Доне Божинов" бр. 11/3, Куманово. (13909)

Се продава недвижен имот во КО Долно Косоврасти-Дебарско и тоа: КП бр. 251, шума, м.в. "Нарасен", со површина 904 м², КП бр. 252, пасиште, м.в. "Нарасен", со површина 1907 м² и КП бр. 253, шума, м.в. "Нарасен", со површина 1907 м² и КП бр. 253, шума, м.в. "Нарасен", со површина 1907 м².

раен", со површина 407 м², сопственост по 1/2 идеален дел на Рустемоски Асан и Рустемоски Назлија од с.Долно Косоврасти, Дебарско, за цена од 199.640,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Прапанику Мухамет, ул."Атанас Илиќ" бр. 2, Дебар. (13910)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 90, м.в. "Горно старче", нива, класа 5, со површина 4893 м², во КО Хаме Кривци по ИЛ бр. 40, сопственост на Дика Менсур, Дебар, за цена од 120.00,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутура, ул."Атанас Илиќ" бб, Дебар. (13911)

Се продава земјоделско земјиште КП бр. 165, м.в. "Д.Парешко Поде", култура нива 11000, класа 5, со површина 2164 м², во КО Парешки, по ИЛ бр. 21, сопственост на Тале Бедет, Дебар, за цена од 201.380,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Агрон Чутура, ул."Атанас Илиќ" бб, Дебар. (13912)

Се продава земјоделско земјиште-ливада на КП бр. 506, м.в. "Село", класа 4, со површина 1236 м², заведена во ПЛ бр. 69, за КО Избишта, сопственост на Горгиевски Сотир од с.Избишта-Ресен, за цена од 48.575,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" бр. 67, Ресен. (13913)

Се продава земјоделско земјиште нива на КП бр. 247, м.в. "Горица", класа 6, со површина 4724 м², заведена во ПЛ бр. 338 за КО Подмочани, сопственост на Тозиевска Ахил Фанија од Ресен, за цена од 250.844,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" бр. 67, Ресен. (13914)

Се продава земјоделско земјиште-лозе на КП бр. 906, дел на м.в. "Село", класа 3, со површина 970 м², заведена во ПЛ бр. 414, за КО Долно Дупени, сопственост на Пајковски Стефан Цане од Ресен, за цена од 70.713,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се

изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" бр. 67, Ресен. (13915)

Се продава земјоделско земјиште-ливада на КП бр. 1059, дел 1 на м.в. "Карасмајлица", класа 2, со површина 512 м², заведена во ПЛ бр. 983, за КО Царев Двор, сопственост на Поповски Панде, Сергеј од Скопје, за цена од 2.500 ДЕМ.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" бр. 67, Ресен. (13916)

Се продава земјоделско земјиште-нива на КП бр. 1448, на м.в. "Голец", класа 5, со површина 3456 м², заведена во ПЛ бр. 210, за КО Болно, сопственост на Божиновски Нанчо од с.Лева Река, Ресен, за цена од 163.123,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Мексуд Максуд, ул."Ленинова" бр. 67, Ресен. (13917)

Се продава земјоделско земјиште и тоа: КП бр. 966, на м.в. "Неволани", интензивно лозје со површина 1619 м², во КО Корешница, сопственост на Петров Душан, ул."Првوماјска" бр. 17, Демир Капија, за цена од 32.000,00 денари.

Се повикуваат заедничките сопственици, сосопствениците и соседите чие земјиште граничи со земјиштето што се продава, во рок од 30 дена од денот на објавувањето во "Службен весник на РМ", писмено да се изјаснат за прифаќањето на понудата, во спротивно го губат правото на првенство.

Изјавите за прифаќање на понудата да се достават до нотарот Бинов Гело, ул."Маршал Тито" бр 138, Неготино. (13918)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните документи:

Пасош бр. 479838/94, издаден од УВР - Скопје на име Гезим Самакова, с. Визбегово, Скопје. (14782)

Пасош бр. 1040814/97, издаден од УВР - Скопје на име Денис Канрарци, ул."7 јули" бр. 17, Скопје. (14784)

Пасош бр. 366080, издаден од ОВР - Кичево на име Златевски Стојан, с. Вранештица, Кичево. (14797)

Пасош бр. 1211247, издаден од УВР - Битола на име Пофловски Игор, ул."Партизанска" бр. 87/11, Битола.

Пасош бр. 0780034/95, издаден од УВР - Штип на име Костовски Косто, с. Драгоево, Штип. (14801)

Пасош бр. 129915/93, издаден од УВР - Скопје на име Фехо Ујкановиќ, ул."Пушкинова" бр. 4/3-1, Скопје. (14835)

Пасош бр. 1117386/98, издаден од УВР - Скопје на име Кировски Александар, ул."Волгоградска" бр. 7/2, Скопје.

Пасош бр. 0199653/93, издаден од УВР - Гостивар на име Јонузи Јусуф, с. Сенокосе-Неготино, Гостивар.

Пасош бр. 1139353/98, издаден од ГУВР - Скопје на име Рамадан Фадиљ, с. Сарај, ул."20" бр. 80, Скопје. (14856)

Пасош бр. 018705, издаден од УВР - Велес на име Авдиовски Мустафа, с. Мелница, Велес. (14863)

Пасош бр. 537680/94, издаден од УВР - Скопје на име

- Авдиќ Нусрет, ул. "Струмичка" бр 16/2-27, Скопје. (14870)
Пасош бр. 1356358/2000, издаден од УВР - Скопје на име Огњен Јованов, ул. "К. Металец" бр. 1/2-3, Скопје.
Пасош бр. 0948028, издаден од ОВР - Радовиш на име Ибраимов Фариз, с. Конче, Радовиш. (14872)
Пасош бр. 0779062 на име Инков Дејанчо, Радовиш. 14873
Пасош бр. 957322/96, издаден од УВР - Скопје на име Мехмедали Ајдар, ул. "М. Тито" бр. 89, с. Арачиново, Скопје. (14874)
Пасош бр. 1109515 на име Стојкоска Светлана, Гостивар. (14877)
Пасош бр. 595394 на име Камберџи Сенат, с. Топлица, Гостивар. (14880)
Пасош бр. 2269/8 на име Зендели Суит, с. Форно, Гостивар. (14881)
Пасош бр. 747634/95, издаден од УВР - Скопје на име Цветет Каиловски, с. Страхојадница, Скопје. (14884)
Пасош бр. 1235287/99, издаден од УВР - Скопје на име Менсур Мемеди, с. Љуботен, Скопје. (14887)
Пасош бр. 1343195/2000, издаден од УВР - Тетово на име Ибрахим Сулемани, с. Гермо, Тетово. (14888)
Пасош бр. 932933/96, издаден од УВР - Скопје на име Имран Османи, ул. "С. Ковачевик" бр. 123, Скопје. (14889)
Пасош бр. 1158128/98, издаден од УВР - Скопје на име Благоја Павловска, ул. "В. Јоциќ" бр. 12 а/1-5, Скопје.
Пасош бр. 716721 на име Павловски Зоран ул. "Неретва" бр. 1, Велес. (14893)
Пасош бр. 0185797 на име Спахију Љутви, Дебар. (14894)
Чек бр. 0080003820915, од тековна сметка бр. 12525926, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Тодороска Јагода, Скопје. (14796)
Чекови бр. 328895 и 328909, од тековна сметка бр. 2943130, издадени од Комерцијална банка АД Скопје на име Товска Ружица, Скопје. (14799)
Чек бр. 2525624, од тековна сметка бр. 10191/17, издаден од Стопанска банка а.д. - Скопје - Филијала - Штип на име Зоран Живков, Штип. (14808)
Чекови бр. 4227703 и 4227702, од тековна сметка бр. 13241150, издадени од Комерцијална банка а.д. - Скопје на име Виолета Попова, бул. "АВНОЈ" бр. 106-3/20, Скопје. (14851)
Чек бр. 0060003989386, од тековна сметка бр. 12462484, издаден од Комерцијална банка АД Скопје на име Радовановиќ Флорина, Скопје. (14891)
Работна книшка на име Кокотов Трифун, с. Негорци, Гевгелија. (14803)
Работна книшка на име Јованов Александар, Свети Николе. (14806)
Работна книшка на име Перп Давчев, Свети Николе.
Работна книшка на име Ристевска Елизабета, Битола.
Работна книшка на име Бицевски Благој, Битола. 14817
Работна книшка на име Цако Мудедин, Гостивар. 14821
Работна книшка бр. 9855 на име Чапуновски Нездет, Ресен. (14825)
Работна книшка на име Розета Соколова, Кочани. 14826
Работна книшка на име Кундорчиева Н. Силвана, Кавадарци. (14840)
Работна книшка на име Богоевски Николче, Битола.
Работна книшка на име Казим Медиу, с. Отушиште, Тетово. (14848)
Работна книшка на име Влахова (Трпковска) Лидија, Скопје. (14855)
Работна книшка на име Валентина Зембра, Скопје.
Свидетелство на име Митко Стојановски, с. Град, Делчево. (14804)
Свидетелство за 8 одделение на име Плашев Миле, Винаца. (14809)
Свидетелство за 8 одделение на име Ванчо Глигоров, с. Соколарци, Берово. (14811)
Свидетелство на име Димче Андреевски, Пехчево.
Свидетелство на име Николов Игор, ул. "Енгелсова" бр. 1/3, Штип. (14814)
Свидетелство за 3 година на име Петре Јанковски, ул. "Сараевска" бр. 37, Велес. (14815)
Свидетелство за 5 одделение, издадено од ОУ "Јонче Смурески" - с. Обршани на име Козароски Атанас, с. Обршани, Прилеп. (14818)
Свидетелство за 6 одделение, издадено од ОУ "Јонче Смурески" - с. Обршани на име Козароски А. Тодор, с. Обршани, Прилеп. (14820)
Свидетелство на име Елини Кефсер, Гостивар. (14822)
Свидетелство за 8 одделение на име Бизевски Душко, ул. "Младинска" бр. 23, Пехчево. (14828)
Свидетелство на име Ивановски Тони, Делчево. (14829)
Свидетелство на име Арсовска Ленче, Делчево. (14830)
Свидетелство за 8 одделение на име Ахмедоски Илија, с. Подгорци, Струга. (14831)
Свидетелство за 8 одделение на име Куртиши Рамадан, с. Радолишта, Струга. (14832)
Свидетелство на име Елмази Верим, с. Калишта, Струга. (14833)
Свидетелство на име Изејроски Нукрет, с. Дворци, Македонски Брод. (14841)
Свидетелство на име Назифе Салихи, Тетово. (14845)
Свидетелство на име Усеини Есма, с. Теарце, Тетово.
Свидетелство на име Агуши Рамзије, с. Теарце, Тетово. (14847)
Свидетелство, издадено од ОУ "Кирил Пејчиновиќ" - Скопје на име Деимчевска Наза, с. Нова Брезница, Скопје. (14854)
Свидетелство на име Шабани Гзим, с. Желино, Тетово.
Свидетелство на име Несвије Емурлах, с. Желино, Тетово. (14858)
Свидетелство на име Шабани Сехадете, с. Желино, Тетово. (14859)
Свидетелство на име Изеири Изеир, с. Скудриње, Гостивар. (14861)
Ученичка книшка на име Бекиров Самет, с. Горно Јаболчиште, Велес. (14802)
Сообраќајна дозвола на име "МИ Транс", Берово. 14812
Диплома на име Валдета Авдиу, Блок 82 7А1/6, Тетово. (14823)
Диплома на име Гурчиноска Перса, ул. "Д. Влахов" бр. 30 Гостивар. (14824)
Диплома за средно образование на име Благашовска Вессела, ул. "М. Пијаде" бр. 55, Берово. (14827)
Диплома за 4 степен на име Трајанова Силвија, ул. "А. Македонски" бр. 2/5, Радовиш. (14834)
Диплома на име Трајанов Јовица, с. Аргулица, Штип.
Диплома на име Бибе Ходаи, ул. "Полог" бр. 31, Тетово.
Диплома на име Рамадани Јетмир, с. Камењане, Тетово.
Диплома на име Арфи Абдуселам, Гостивар. (14860)
Здравствена легитимација на име Јанинкови Кирил, ул. "Х. Карпош" бр. 41/8, Штип. (14805)
Книшка на име Калашинац Рамиз, с. Оризари, Велес.
Книшка на име Петреска Слагана, ул. "Б. Кидрич" бр. 51/4, Кичево. (14843)
Работна книшка на име Постолова Клара, ул. "Охридска" бр. 3-9, Кочани. (14752)
Работна книшка на име Фикнете Нухи, с. Радуша, Скопје. (14755)
Работна книшка на име Савеска Билјана, Прилеп. 14765
Работна книшка на име Бошњаковски Мартин, Скопје
Работна книшка на име Виолета Богојеска, Скопје

Работна книшка на име Славковик Стојче, с. Кучевиште, Скопје (14775)
 Работна книшка на име Симонов Ангеле, Скопје 14776
 Работна книшка на име Мирсад Куртановик, Скопје.
 Работна книшка на име Наумовска Роза, Скопје. 14780
 Воена книшка на име Манасиев Трајче, ул. "Љ. Сантов" бр.111, Кочани. (14751)
 Свидетелство на име Ципевски Димитар, ул. "Илинденска" бр.31, Пехчево. (14753)
 Свидетелство за 2 година на име Кустри Муса, с. Добовјане, Струга. (14754)
 Свидетелство на име Мирлинда Насуфи, с. Велешта, Струга. (14758)
 Свидетелство на име Емилија Стоцевца, с. Злеово, Радовиш. (14759)
 Свидетелство за 8 одделение на име Атанаџов Мите, с. Калугерица, Радовиш. (14760)
 Свидетелство за 8 одделение, издадено од ОУ "Кирил и Методиј" на име Арсов Владо, ул. "Брегалничка" бр.46, Штип. (14762)
 Свидетелство на име Гаврилова Канда, с. Зрновци, Кочани. (14764)
 Свидетелство за 8 одделение на име Шифери Лулзие, с. Калиште, Неготино. (14766)
 Диплома за 4 степен електро насока на име Сарамендов Даниел, Радовиш. (14761)
 Книшка на име Седиу Тарик, с. Зајас, Кичево. (14763)
 Престанок на вршење дејност по улис бр.22-253/98 издаден од Министерство за стопанство ПОЕ - Чаир - Скопје на име Фризерски салон - Биљана Смоковска ТЦ Живко Брајковски, Скопје. (14781)
 Даночна картичка бр.4030998342318, издадена од Управа за приходи - Скопје на име Фонд за локални патишта при Општина Сопиште, Скопје. (14750)
 Даночна картичка бр.4030992249138, издадена од Управа за јавни приходи - Скопје на име Претпријатие "Малинг" д.о.о. експорт-импорт, Скопје. (14779)
 Пасош бр. 518159/94 на име Андриеска Зорница, ул. "Г.Делчев" бр.256, Тетово. (14908)

ОБЈАВА

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал Скијачки центар „Заре Лазаревски“ АД – Маврово

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал, на седницата одржана на 28.03.2000 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши со непосредна спогодба.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на Скијачки центар „Заре Лазаревски“ АД – Маврово, с. Маврово или во Агенцијата на Република Македонија за приватизација секој работен ден од 08 до 14 часот.

Врз основа на член 17 од Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал ГП „Кораб“ – Дебар

ОБЈАВУВА

Дека Комисијата на Владата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен

капитал, на седницата одржана на 28.03.2000 година, донесе Одлука за трансформација на претпријатието, во согласност со Законот за трансформација на претпријатијата со општествен капитал.

Трансформацијата на Претпријатието ќе се изврши со продажба на идеален дел на претпријатието.

Со содржината на Одлуката сите заинтересирани домашни и странски правни лица ќе можат да се запознаат преку непосреден увид, во деловните простории на ГП „Кораб“ – Дебар, или во Агенцијата на Република Македонија за приватизација секој работен ден од 08 до 14 часот.

Врз основа на член 622 од Законот за трговските друштва, управниот одбор на Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје, на ден 4.11.1999 година, донесе

ПЛАН ЗА СПОЈУВАЊЕ, ОДНОСНО ПРИПОЈУВАЊЕ НА ДРУШТВО КОН ПОСТОЈНО ДРУШТВО

1. Форма, фирма и седиште на друштвата-учесници во припојувањето:

Учесници во припојувањето се:

а) Друштво за хотелиерство и туризам ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје (понатаму: ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје), со седиште на ул. „Октомвриска револуција“ бб во Скопје, и

б) Друштвото за меѓународна и внатрешна шпедиција со јавни и царински складишта ФЕРШПЕД АД Скопје (понатаму: ФЕРШПЕД АД Скопје), со седиште на ул. „Народен фронт“ број 17 во Скопје.

2. Намерите, целта и условите на припојувањето
 Друштвото ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје, се припојува кон ФЕРШПЕД АД Скопје кој е негов основач, од што произлегува нивната тесна економска поврзаност.

Причини за припојувањето се:

– во работењето и организациона поставеност на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје, сите набавки и услуги за друштвото се вршат преку Секторот за трговија на основачот и истите потоа се рефактурираат на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје,

– книговодственото и финансиското работење на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје го водат стручните служби на основачот; со зголемување на обемот на работа на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје зголемен е и бројот на документи за книжења, плаќања, наплати во двете друштва – основачот и ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје,

– Законот за данокот на додадена вредност, чија примена започнува на 1.4.2000 година, наметнува нов систем на работа, пресметка и плаќање на даноците кој бара максимална ажурност на финансиското работење. Со оглед на организационата поставеност и бројот на вработените во двете друштва, би можело да биде доведена во прашање ажурноста во извршувањето на обврските кои произлегуваат од Законот за данокот на додадена вредност.

Имајќи ги во вид наведените причини, припојувањето има за цел да се намалат финансиските и материјалните трошоци на работењето, да се избегнат можните недостатоци во работењето, со што ќе се зголемаат финансиските ефекти од работењето.

Со припојувањето, целокупниот имот на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје, се пренесува во ФЕРШПЕД АД Скопје. По завршување на постапката за припојување престанува да постои правниот субјективитет на Друштвото за хотелиерство и туризам ХИТ Фершпед

д.о.о.е.л. Скопје. Сите вработени во ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје ќе се префрлат во ФЕРШПЕД АД Скопје.

3. Вредноста на активата и пасивата што се пренесува на ФЕРШПЕД АД Скопје

Согласно извршената проценка на вредноста на капиталот и билансот на состојба изготвен за потребите на припојувањето со состојба 31.12.1999 година, во ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје, утврдена е следната состојба:

	Денари	ДЕМ
Вкупна актива	947.302.273,00	30.564.941,00
Вкупно обврски	15.597.322,00	503.251,00
Вредност на капиталот	931.704.951,00	30.061.690,00

Активата на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје изнесува 947.302.273,00 денари, а се состои од:

– Градежни објекти	593.594.066,00 денари
– Деловна опрема	21.688.699,00 денари
– Транспортни средства	990.233,00 денари
– Други средства за работа	2.944.821,00 денари
– Долгорочни финансиски вложувања	5.000.000,00 денари
– Залихи	11.536.729,00 денари
– Краткорочни побарувања од работењето	184.971.885,00 денари
– Други краткорочни побарувања	910.963,00 денари
– Хартии од вредност, парични средства и активни временски разграничувања	25.304.907,00 денари

Обврските на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје изнесуваат 15.597.322,00 денари, и се состојат од:

– Краткорочни обврски од работењето	1.585.635,00 денари
– Други краткорочни обврски	14.011.687,00 денари

Со припојувањето, ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје во ФЕРШПЕД АД Скопје ја пренесува вкупната актива и вкупните обврски на друштвото, утврдени во Извештајот за проценка на вредноста на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје (дадена во прилог на планот).

4. Начин на преземање на удели и дата од која сметководствените операции ќе се сметаат за извршени

Со оглед на тоа што ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје се припојува кон својот основач – ФЕРШПЕД АД Скопје, целокупниот имот, односно вкупната актива и вкупните обврски кои со припојувањето се пренесуваат на ФЕРШПЕД АД Скопје се всушност негова сопственост. Од тие причини нема преземање на удели, односно акции кои би давале право на учество во добивката.

Сметководствените операции во двете друштва – ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје и ФЕРШПЕД АД Скопје ќе се сметаат за извршени под датум 31 декември 1999 година.

5. Посебни права признати на носителите на хартии од вредност

Со припојувањето на ХИТ Фершпед д.о.о.е.л. Скопје кон ФЕРШПЕД АД Скопје, во смисла на член 622 став 7 од Законот за трговските друштва не се утврдуваат посебни права на носителите на хартии од вредност.

6. Доставување на Планот за припојување до регистарскиот суд

Планот за припојување ќе се достави до регистарскиот суд – Основен суд Скопје I во Скопје и истиот ќе се објави.

Претседател на
Управен одбор,
Трајковска Кираца, с.р.

ЈАВНИ ПОВИЦИ

Врз основа на член 42 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на Република Македонија“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за стопанство објавува

БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ ПОНУДИ БР. 4/2000 ЗА ПЕЧАТЕЊЕ НА ТУРИСТИЧКИ ПРОСПЕКТИ – ПРОГРАМСКИ ОРИЕНТИРАНИ ЗА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ИЗЛОЖБАТА ЕХРО 2000 ШТО ЌЕ СЕ ОДРЖИ ВО ХАНОВЕР

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач

1.1. Министерство за стопанство

1.2. Седиште на Министерството за стопанство е во Скопје, адреса ул. „Боте Боцевски“ 66.

2. ПОНУДУВАЧ

Право да поднесува понуда има секое заинтересирано домашно правно лице кое е регистрирано за вршење на графичка дејност.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

I. Печатење на проспект за Македонија со следниве карактеристики:

Технички карактеристики:

Формат: А4

Обем: 24 страници + корица

Печат: колор 4+1

(внатрешниот дел се печати во колор со текст на англиски јазик. Содржината е составена од 6 фотографии со различни димензии).

Хартија: корица, кунздрук – мат 250 гр.

внатрешни страни, кунздрук мат 135 гр.

Тираж: 20.000 примероци

– изработка на графичко ликовно решение на проспектот.

– графичка подготовка и изработка на фотолити.

II. Печатење на двојазичен (англиско-германски) опит проспект за Македонија

Технички карактеристики:

Формат: 11,5 см. x 20,5 см.

Обем: 24 страници + корица

Печат: колор 4+1

(внатрешниот дел се печати во колор со двојазичен текст. Содржината е составена од 30 фотографии со различни димензии)

Хартија: корица, кунздрук–мат 150 гр.

внатрешни страни, кунздрук–мат 135 гр.

Тираж: 20.000 примероци

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

– назив на понудувачот,

– вкупна цена поединечно за првиот и за вториот проспект изразена во денари,

– рок на испорака 20 мај 2000 година,

– начин и услови на плаќање,

– гаранција за квалитет и ефикасност.

5. КРИТЕРИУМ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

– квалитет

50 бода

– цена

25 бода

- технички квалитет
- начин и услови на плаќање

15 бода
10 бода

6. ПРИДРУЖНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈА ПОНУДУВАЧОТ ВО СОГЛАСНОСТ СО ЧЛЕН 43 ОД ЗАКОНОТ ЗА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ЗАДОЛЖИТЕЛНО ТРЕБА ДА ПРИЛОЖИ:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на Платниот промет не постар од 6 (шест) месеци,
- изјава дека понудувачот не е под стечај, односно ликвидација потпишана од одговорното лице на понудувачот и дека не е изречена мерка за безбедност – забрана за вршење дејност,

Документот за бонитет, подносителот на платниот промет треба да го достави во оригинален примерок или како копија заверена од нотар.

7. ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА која понудувачот задолжително треба да ја приложи во ковертот со ознака „Документација“.

Примероци од слични печатени материјали во копир-печат, како референца на печатниците.

8. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Рок за доставување на понудите е 7 (седум) дена од денот на објавувањето на Барањето во средствата за јавно информирање.

Понудата се доставува во еден оригинален примерок, потпишана од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите треба да се доставуваат до Архивата на Министерството за стопанство или по пошта на адреса: ул. „Боте Боцевски“ 66 – Скопје.

Понудата се доставува во затворен коверт кој во себе содржи два затворени коверти.

Едниот од внатрешните коверти ја содржи понудата и носи ознака „ПОНУДА“, а другиот внатрешен коверт ја содржи документацијата и ја носи ознаката „ДОКУМЕНТАЦИЈА“.

На предната страна од ковертот на горниот лев агол да биде назначено „НЕ ОТВОРАЈ“ како и бројот на барањето, а во средината на ковертот треба да биде означена адресата на набавувачот.

Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според пропозицијата на барањето, нема да бидат разгледувани.

Секој субјект може да учествува само со една понуда.

Поблиски информации во врска со ова барање може да се добијат во Министерството за стопанство, Сектор за угостителство и туризам на ул. „Боте Боцевски“ 66 – Скопје и на телефон 220-655.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за трговија објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 1/2000 ЗА ИЗРАБОТКА НА МАРКЕТИНГ ИСТРАЖУВАЊА

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Нарачател на повикот е Министерството за трговија на Република Македонија, со седиште на улица „Јуриј Гагарин“ бр. 15 – Скопје.

1.2. Предмет на отворениот повик е изработка на маркетинг истражувања:

– истражување на потенцијалот на македонското стопанство, заради идентификација на сектори (производи и услуги) конкурентни на светскиот пазар;

– одредување на целни пазари за избраните производи;

– развој на стратегијата за настап на целните пазари за одбраните производи (анализа на конкуренција, канали за дистрибуција, политика на цени, промоција).

1.3. Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица, регистрирани за дејноста во согласност со повикот.

1.4. Постапката на повикот се спроведува во согласност со член 16 и 18 од Законот за јавни набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98).

2. ДОСТАВУВАЊЕ И СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- Назив на понудувачот, адреса и седиште;
- План и методологија на истражувањата (опис на секоја фаза);
- Термински план за изработка на истражувањата-време за спроведување на секоја фаза поодделно и вкупно време за нивно извршување;
- Финансиски план-поединечна цена на сите фази и вкупна цена на изработка, со засметан данок на промет и услуги;
- Начин и услови на плаќање;
- Рок на важност на понудата;
- Референтна листа за досега изведени работи од ваков вид;
- Техничка опременост и
- Кадровска структура.

2.2. Кон понудата понудувачот задолжително треба да ја приложи следната документација;

- извод од регистрација на дејноста;
- документ за бонитет согласно член 22 од Законот за јавните набавки, изготвен и издаден од носителот на платниот промет.

Странско правно или физичко лице, кое се јавува како понудувач, го доставува сертификатот за бонитет издаден од професионално репрезентативно тело на индустријата, трговијата, земјоделството или на професионално здружение, или ревизорски извештај од странска ревизорска институција.

– доказ дека понудувачот не е во стечај или во процес - на ликвидација – Потврда од надлежен Основен суд;

– доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење дејност (извод од судска евиденција – Уверение од надлежен Основен суд – Оддел за прекршоци).

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на изводот од регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

3. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЛПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

- Квалитет на веќе изработени проекти преку презентација на истите 35 бода
- Цена 25 бода
- Рок на изведба 20 бода
- Начин и рок на плаќање 20 бода.

4. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

4.1. Рок на доставување на понудите е 14.04.2000 година.

4.2. Понудата и другата документација се доставуваат согласно член 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

4.3. Понудувачите, согласно член 54 став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги испраќаат во еден оригинален примерок, со пропратен документ кој е заверен и со потпис од одговорното лице на понудувачот.

4.4. Рокот на важност на понудите да не е помал од 60 дена од денот на нејзиното отворање.

Понудата се доставува по пошта или со предавање во Архивата на Министерството за трговија, најдоцна до 14.04.2000 година, до 12 часот, со задача да се обезбедат докази за датумот на предавањето на понудата.

5. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

5.1. Понудите кои не се предадени во рокот, како и оние не се изработени според пропозициите на отворениот повик и кои не ги содржат бараните податоци, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација нема да бидат разгледувани.

5.2. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе се изврши на 18.04.2000 година, со почеток во 12 часот, во просторите на Министерството за трговија, ул. „Јуриј Гагарин“ бр. 15 – Скопје, на втори кат, во големата сала.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14, 15 и 16 од Законот за јавните набавки („Сл. весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки за Проектот за Рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, објавува:

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 11/2000 ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ ПОНУДИ ЗА ВРШЕЊЕ НА СТРУЧЕН НАДЗОР НАД ИЗВЕДБА

1. ОПШТИ УСЛОВИ

1.1. НАБАВУВАЧ: Тим за водење на Проектот рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, со седиште на ул. „III Македонска бригада“ бр. 10 – Скопје, П.фах 461;

1.2. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА: Вршење на стручен надзор над изведба на градежни и градежно-занатски работи за реконструкција - санација на ХМС Тиквеш лев магистрален канал за наводнување, делница од км 13+843 до км 48+353 и десен магистрален канал, делница од км 13+472 до км 23+667, градежен договор бр. ICB-SWC 108;

1.3. Обемот и рокот за изведување на работите-вршење на стручен надзор е даден во Тендерската документација;

1.4. Повикот е јавен, отворен и анонимен,

1.5. Право на учество имаат сите физички и правни лица регистрирани за вакъв вид работи, чие седиште е во Република Македонија,

1.6. Критериуми за избор на најповолен понудувач се:

- цена 20 поена
- техничка оспособеност и искуство на претпријатието 30 поена
- техничка оспособеност и квалификација на предложените лица 40 поени
- бонитет на понудувачот 10 поена

2. РОКОВИ

2.1. Рок за поднесување на понудите: 15 дена од денот на објавувањето во последното средство за јавно информирање;

2.2. Рок на важност на понудите: 30 дена од денот на отворање на понудите

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Тендерската документација како и видот и обемот на градежните и градежно занатските работи за кои треба да се врши надзор, може да се види и подигне без надоместок во канцеларијата на Тимот за водење на Проектот, при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ул. „III Македонска бригада“ бр. 10 Скопје.

4. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

4.1. Понудата треба да содржи пресметка со понудени единични цени по позиции и вкупна цена на понудата (нето вредност и вредност со данок), према прилог Ц и Д од тендерската документација.

4.2. Кон понудата треба да се приложи и придружна документација согласно член 43 од Законот за јавни набавки;

- Копија на извод од регистрација на дејност на понудувачот;

- Документ за бонитет од носителот на платниот промет;

- Изјава на понудувачот дека не е под стечај или во процес на ликвидација, потпишано од одговорното лице на понудувачот.

4.3. Кон понудата треба да се приложи и дополнителна документација:

- Референтна листа на претпријатието за досега извршени надзори над изведба или реконструкција;

- Список на технички лица кои ќе бидат вклучени во извршување на работите со нивна референтна листа за квалификација, работно искуство и искуство во надзор/изведување/проектирање на таков вид објекти.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудата треба да ги содржи сите податоци назначени во повикот,

5.2. Понудата се доставува во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од одговорното лице на понудувачот,

5.3. Понудата и другата документација се доставуваат во затворен коверт, на кој во горниот лев агол треба да стои ознака „не отворај“ и бројот на повикот.

Во средината на ковертот треба да биде назначена точната адреса на набавувачот и истиот не смее да содржи никаква ознака со која би можел да се идентификува испраќачот, односно понудувачот.

Во затворениот коверт треба да има уште два затворени и запечатени коверти. Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата од точка 4.1. на отворениот повик и носи ознака „Понуда“ а другиот внатрешен коверт ја содржи придружната и дополнителната документација и носи ознака „Документација“ и точна адреса на испраќачот - понудувачот.

5.4. Понудата се доставува по пошта или со предавање во архивата на Тимот за водење на Проектот за рехабилитација и реструктурирање на наводнувањето при Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство ул. „III Македонска бригада“ 10, 1000 Скопје, но најдоцна до денот и часот на јавното отворање на понудите.

6. ОТВОРАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

6.1. Јавното отворање на понудите во присуство на овластени претставници на понудувачите ќе биде извршено на 26 април 2000 година (среда) со почеток во 12.00 часот во просториите на набавувачот, ул. „III Македонска бригада“ бр. 10 – Скопје.

7. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

- 7.1. Понудите кои не се пристигнати или предадени во рокот, како и оние кои не се изработени според позициите во отворениот повик, нема да бидат разгледувани;
- 7.2. Понудите кои не ги содржат бараните податоци ќе се сметаат за нецелосни и нема да се земаат за разгледување;
- 7.3. Секој субјект може да учествува само со една понуда.
- Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон: 111-205.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/80
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. Набавувач на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб Скопје
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на:
 - 2.1. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, ектери, свежо месо и јогурт за потребите на гарнизон Велес – (видови и количини наведени во Список бр. 1.)
 - 2.2. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, ектери, јогурт за потребите на гарнизонот Криволак (видови и количини наведени во Список бр. 1.)
 - 2.3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб Скопје, во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 512 или кај одговорното лице од Одделението за интендантско обезбедување во просториите на напред наведените гарнизони.
 - 2.4. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
 - 2.5. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавните набавки.
 - 2.6. Можност за поделба на набавката по видови на производи.

3. Содржина на понудата:

- цена со пресметан данок. Данокот да е посебно пресметан и искажан во цената,
- начин и услови на плаќање,
- квалитет,
- за свежото овошје и зеленчукот рабат на утврдена пазарна цена.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство и испорака на бараните производи.

5. Доставување на понудата

Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98).

Понудувачите се должни понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач:

- квалитет – 40%
- цена – 30%
- начин и услови на плаќање – 10%
- техничко технолошки можности за производство и испорака – 20%

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши по следното:

- на ден 09.05.2000 година со почеток во 09,00 часот во просториите на Дом на АРМ Велес,
- на ден 09.05.2000 година со почеток во 12,00 часот во просториите на гарнизонот Криволак.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат:

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 21 52.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки во Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

**ОТВОРЕН ПОВИК БР. 17-19/74
ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ЈАВНО ОТВОРАЊЕ**

1. Набавувач на отворениот повик е Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб Скопје
2. Предмет на набавката е прибирање на понуди за набавка на:
 - 2.1. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, јогурт, свежи јајца и свежо месо (јагнешко, јунешко, свинско) за потребите на гарнизон Делчево – (видови и количини наведени во Список бр. 1.)
 - 2.2. Свежо овошје и зеленчук, леб, бурек, крофни, ектери, јогурт и свежо млеко за потребите на гарнизон Штип (видови и количини наведени во Список бр. 1.)
 - 2.3. Списокот бр. 1 со одредените количини и други потребни елементи може да се види и подигне во Министерството за одбрана ул. „Орце Николов“ бб Скопје, во работен ден од 10,00 до 13,00 часот, соба бр. 512 или кај одговорното лице од Одделението за интендантско обезбедување во просториите на напред наведените гарнизони.
 - 2.4. Повикот е јавен отворен и анонимен со право на учество на сите домашни и странски правни и физички лица.
 - 2.5. Постапката на повикот се спроведува согласно член 31 од Законот за јавни набавки.
 - 2.6. Можност за поделба на набавката по видови на производи.

3. Содржина на понудата:

- цена со пресметан данок. Данокот да е посебно пресметан и искажан во цената,
- начин и услови на плаќање,
- квалитет,
- за свежото овошје и зеленчукот рабат на утврдена пазарна цена.

4. Придружна документација

Со понудата, понудувачот е должен да ја достави следната придружна документација во оригинални примероци или заверени кај нотар и тоа:

- извод од регистрација на дејноста,
- документ за бонитет од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98),
- изјава дека понудувачот не е под стечај и во процес на ликвидација, потпишан и заверен од одговорното лице на понудувачот,
- документ дека не е изречена мерка на безбедност-забрана за вршење на дејност,
- техничко-технолошки можности за производство и испорака на бараните производи.

5. Доставување на понудата

- Понудата се доставува согласно член 53 и 54 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“, бр. 26/98).

Понудувачите се должни понудите да ги достават на лице место на денот на јавното отворање.

Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

6. Критериум за избор на најповолен добавувач:

- квалитет – 40%
- цена – 30%
- начин и услови на плаќање – 10%
- техничко технолошки можности за производство и испорака – 20%

Јавното отворање на понудите во присуство на понудувачите ќе се изврши по следното:

- на ден 11.05.2000 година со почеток во 13,00 часот во просторите на гарнизонот Делчево,
- на ден 11.05.2000 година со почеток во 09,00 часот во просторите на Дом на АРМ Штип.

Понудите кои не се доставени во утврдениот рок и кои не се изработени според пропозициите и условите утврдени во повикот нема да се разгледуваат:

Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 21 52.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 15 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки при Министерството за одбрана на Република Македонија, објавува

ОТВОРЕН ЈАВЕН ПОВИК БР. 16-32/55**1. За годишно сервисирање, одржување и техничка поддршка на**

1. Програмска опрема ORACLE (Прилог бр.1)
2. Машинска опрема HONEYWELL (Прилог бр.2)
3. Машинска и програмска опрема IBM (Прилог бр.3)
4. Машинска и програмска опрема UNISYS (Прилог бр.4)

Повикот е јавен, отворен и анонимен со право на учество на сите правни и физички лица, а ќе се спроведува по наведената постапка во член 31 од Законот за јавните набавки.

II. Тендерска документација за предметот на набавка е дадена во прилози бр. 1, 2, 3 и 4 кои можат да се добијат во Министерството за одбрана на РМ, ул. „Орце Николов“ бб, соба 707, во работен ден од 09.00 до 12.00 часот.

III. Понудата треба да содржи:

1. Име, адреса и седиште на понудувачот;
2. Цени за услугите специфицирани во прилозите бр. 1, 2, 3 и 4 (да бидат дадени по повик-норма час и паушално);

3. Начин и услови на плаќање;

4. Квалитет и техничка оспособеност на понудувачот согласно член 23 од Законот за јавните набавки (специфицирани податоци во прилозите бр. 1, 2, 3 и 4);

5. Рок на испорака и**6. Рок на важност на понудата.****IV. Со понудата потребно е да се достави следната документација:**

1. Документ за бонитет издаден од носителот на платниот промет во согласност со Правилникот за содржина на документот за бонитет („Службен весник на РМ“, бр. 32/98);

2. Извод од регистрација на дејноста;

3. Доказ дека понудувачот не е во стечај, издаден од надлежен орган и

4. Доказ дека на понудувачот не му е изречена мерка на безбедност - забрана на вршење на дејност, издаден од надлежен орган.

Бараната документација да се достави во оригинален примерок или заверена копија од нотар.

V. Критериумите за избор на најповолен понудувач согласно член 25, став 1, алинеја втора од Законот за јавните набавки:

- Квалитет и техничка оспособеност на понудувачот согласно глава 1 во прилозите 1, 2, 3 и 4.....50 бода;
- Цени на услугите за одржување и техничка поддршка по видови на одржување на наведени во прилозите 1, 2, 3 и 4.....30 бода;
- Начин и услови на плаќање.....20 бода.

VI. Доставување на понудата

1. Понудата со ознака за Отворен јавен повик бр. 16-32/55, во оригинален примерок и потпишана од овластено лице на понудувачот и придружната документација треба да бидат уредно доставени согласно член 52, 53 и 54 од Законот за јавните набавки, на адреса на Министерството за одбрана на РМ, ул. „Орце Николов“ бб, преку пошта, во архива на Министерството за одбрана или со предавање на Комисијата на самото отворање.

2. Секој учесник може да достави само една понуда.

3. Претставниците на понудувачите должни се на Комисијата да и предадат писмено овластување од понудувачот за нивното учество на јавното отворање, член 29, став 2 од Законот за јавните набавки.

VII. Рок на доставување на понудите

1. Отворениот повик трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на РМ“ сметајќи го и денот на објавувањето, а денот, времето и местото на отворањето на понудите во присуство на понудувачите ќе бидат наведени во прилозите бр. 1, 2, 3 и 4.

2. Понудите кои не се доставени во утврдениот рок, кои не ги содржат бараните податоци од прилозите бр. 1, 2, 3 и 4 и кои ја немаат бараната документација се сметаат за нецелосни и нема да се разгледуваат.

3. Дополнителни појаснувања може да се добијат на телефон 091/28 22 55.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 3/00**ЗА НАБАВКА НА ПОТРОШЕН КАНЦЕЛАРИСКИ МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ ВО 2000-ТА ГОДИНА****1. НАБАВУВАЧ:**

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на улица „Даме Груев“ бр. 14, Скопје;

2. ПОНУДУВАЧИ:

Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно правно и физичко лице кое е регистрирано за трговија на мало со канцелариска опрема.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавка на потрошен канцелариски материјал за потребите на подрачните единици на Министерството за финансии во 2000 година.

– Понудувачите треба да достават понуда за предметот на набавката во целост (за сите позиции од одделните глави од Листата на канцеларискиот потрошен материјал) или само за одделни глави од Листата, односно, за сите позиции од одделна глава од Листата.

– Понудите на понудувачите кои не ги содржат сите позиции од одделна глава во Листата, ќе се сметаат за некомплетни и нема да бидат разгледувани.

4. НАЧИН НА ИСПОРАКА

Испораката на потрошениот канцелариски материјал ќе се врши според потреби на Набавувачот по претходно доставени порачки во кои ќе бидат содржани видот и количеството на потрошениот канцелариски материјал и местото на испорака.

5. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ

– детален опис на понудениот потрошен канцелариски материјал (за секој артикал назив на производителот, земја на производство и др.);

– крајна поединечна цена по единечна мера (парче, кочан, сет, ролна, кутија) за секоја позиција од Листата на потрошен канцелариски материјал со посебно искажани данок на промет на производи - ДДВ, и други давачки, фиксна (непроменлива се до конечното исполнување на договорот) и искажана во денари.

– рок на испорака (искажан во денови, сметан од денот на доставувањето на порачката);

– рок на плаќање (искажан во денови, сметан од денот на доставувањето на фактурата за извршената испорака);

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно нема да бидат евалуирани (оценети).

6. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

6.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

– извод од судска регистрација на дејноста;

– документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98);

– доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај – Потврда од надлежен Основен суд);

– доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција – Уверение од надлежен Основен суд – Оддел за прекршоци);

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален

примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

6.2. Документи со кои понудувачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за јавните набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака „Документација“.

– список на главни испораки на потрошен канцелариски материјал во претходната година со количините на испорачаниот потрошен канцелариски материјал и примачите;

– писмена изјава за подготвеноста на понудувачот што ќе биде избран за најповолен испораката да ја врши до подрачните единици на Министерството за финансии во Републиката, заверена и потпишана од одговорното лице;

– писмена изјава дека понудувачот располага со магацин и дека во секое време има доволно количество на потрошен канцелариски материјал во залиха, заверена и потпишана од одговорното лице;

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени списоци и изјави ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка, односно, нема да бидат евалуирани (оценети).

7. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ:

– Цена	40 поени;
– Квалитет	25 поени;
– Рок на испорака	15 поени;
– Начин и рок на плаќање	15 поени;
– Финансиска и економска способност	5 поени;

8. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ:

Понудите треба да се достават најдоцна до 28/04/2000 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии, а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавни набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавни набавки, понудите треба да ги достават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кон кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавни набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса улица „Даме Груев“ бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:30 часот секој работен ден).

Листата на канцеларискиот потрошен материјал што ќе се набавува во Министерството за финансии во 2000-та година, понудувачите ќе можат да ја подигнат од денот на објавувањето на Отворениот повик бр. 3/00, секој работен ден од 08:30 до 15:30 часот во Министерството за финансии во Скопје, на трети кат, во канцеларија бр. 11.

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 28.04.2000 година во 12:00 часот во просторите на Министерството за финансии на РМ (ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје), II кат - сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ја предадат писмено овластување од Понудувачот.

Дополнителни информации на ☎ 106-431 и 106-131.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 14, став 1 и член 17 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 26/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за финансии објавува

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 2/00 ЗА НАБАВКА НА ПАТНИЧКИ МОТОРНИ ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА МИНИСТЕРСТВОТО ЗА ФИНАНСИИ – УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

1. НАБАВУВАЧ

Министерството за финансии на Република Македонија, со седиште на улица „Даме Груев“ бр. 14, Скопје;

2. ПОНУДУВАЧИ:

– Право да поднесе понуда има секое заинтересирано домашно и странско правно и физичко лице кое е регистрирано за продажба на моторни возила, односно, за трговија на големо и на мало со нови и користени возила.

3. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКА

Набавка на 28 (дваесет и осум) патнички моторни возила за потребите на Министерството за финансии – Управа за јавни приходи со следниве карактеристики:

- бензиски мотор со зафатнина до 1400 см³
- од 50 до 60 KS
- 4 или 5 врати

Количина 28 возила.

Предметот на набавката е неделив.

4. ПОНУДАТА ТРЕБА ДА СОДРЖИ:

- детален опис на понудените патнички моторни возила (назив на производителот, земја на производство, модел, тип, технички карактеристики, година на производство, сила, работна зафатнина, перспекти и др.);
- безбедносни карактеристики на понудените патнички моторни возила (AIRBAG, ABS и сл.);
- поединечна цена (од возило) и вкупна цена со посебно искажани данок на промет на производи – ДДВ, царински и др. давачки, фиксна (непроменлива сè до конечното исполнување на договорот) и искажана во денари;
- рок на испорака (искажан во календарски денови сметан од денот на склучување на договорот, односно, од уплата на авансот);
- начин и рок на плаќање (авансно, при што согласно со член 59 став 3 од Законот за јавни набавки авансот не може да биде поголем од 30% од вредноста на договорот и/или одложено);
- времетраење на гарантираниот период (за понудените возила);
- овластен сервис, односно, сервисна мрежа;
- упатство со технички карактеристики преведено на македонски јазик;

Понудата и придружната документација треба да биде доставена на македонски јазик.

Понудите кои не ги содржат сите погоренаведени податоци, односно, понудите во кои изнесените податоци не се искажани на бараниот, конкретен начин ќе се сметаат за некомплетни и ќе бидат исклучени од понатамошната постапка; односно нема да бидат евалуирани (оценети).

5. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

5.1. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од судска регистрација на дејноста;
- Документ за бонитет на понудувачот издаден од носителот на платниот промет согласно со Правилникот за содржината на документот за бонитет („Службен весник на РМ“ бр. 32/98 и 55/98);
- Документот за бонитет на странското правно и физичко лице, треба да биде доставен согласно со член 22 став 3 од Законот за јавните набавки;
- Доказ дека ќе е во стечај или во процес на ликвидација (извод од судски регистар за поведена постапка за стечај – Потврда од надлежен Основен суд);
- Доказ дека со правосилна пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана на вршење на дејност (извод од судска евиденција – Уверение од надлежен Основен суд – Оддел за прекршоци);
- Банкарска гаранција за извршување на понудата – оригинален документ, во висина од 5% од вкупниот износ на понудата;

Сите документи кои ја сочинуваат придружната документација треба да бидат доставени во оригинален примерок или како копија заверена од нотар, со исклучок на Изводот од судска регистрација на дејноста кој може да се достави како копија.

5.2. Документи со кои понудувачот, согласно со член 23 став 1 од Законот за јавни набавки, ја докажува техничката способност, а кои треба да бидат приложени во ковертот кој носи ознака „документација“:

- документ (сертификат) со кои понудувачот докажува дека е овластен дистрибутер на патничките моторни возила што ги нуди;
- список на вклучени технички лица во сервисите (име, презиме и степен на стручна подготовка) и доказ за нивната стручност за сервисирање и одржување на понудените патнички моторни возила (дипломи, сертификати и сл.);

Погоренаведените списоци треба да бидат заверени и потпишани од одговорното лице.

6. КРИТЕРИУМИ ЗА ИЗБОР НА НАЈПОВОЛЕН ПОНУДУВАЧ

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| – Цена | 25 поени; |
| – Квалитет | 20 поени; |
| – Рок на испорака | 10 поени; |
| – Начин и рок на плаќање | 10 поени; |
| – Безбедносни карактеристики | 5 поени; |
| – Сервисна мрежа | 10 поени; |
| – Времетраење на гарантен период | 15 поени; |
| – Финансиска и економска способност | 5 поени; |

7. РОК И НАЧИН НА ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

Понудите треба да се достават најдоцна до 27/04/2000 година до 12 часот во архивата на Министерството за финансии; а по истекот на наведениот рок, нема да бидат разгледувани.

Понудите треба да бидат доставени на начин пропишан со членовите 53 и 54 од Законот за јавните набавки.

Понудувачите, во согласност со член 54, став 1 од Законот за јавните набавки, понудите треба да ги до-

стават во еден оригинален примерок кој треба да биде заверен и потпишан од страна на одговорното лице на понудувачот.

Понудите кои не ги содржат сите податоци назначени во огласот, односно кои кои не е приложена бараната придружна документација, ќе се сметаат за некомплетни и нема да се разгледуваат.

Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки, можат да се достават преку пошта, на адреса улица „Даме Груев“ бр. 14, или да се предадат во архивата на Министерството за финансии на РМ (најдоцна до 15:30 часот секој работен ден).

Јавното отворање на понудите ќе се изврши на ден 27/04/2000 година во 12:00 часот во просториите на Министерството за финансии на РМ (ул. „Даме Груев“ бр. 14, Скопје), II кат – сала за состаноци.

Претставниците на понудувачите, кои ќе присуствуваат на јавното отворање на понудите, на Комисијата за јавни набавки треба да ѝ предадат писмено овластување од Понудувачот.

Комисија за јавни набавки

Врз основа на член 10, 14 и член 16 од Законот за јавните набавки („Службен весник на РМ“ бр. 29/98), Комисијата за јавни набавки на Министерството за животна средина објавува,

ОТВОРЕН ПОВИК БР. 13/2000

1. ОПШТИ ОДРЕДБИ

1.1. Набавувач:

Министерство за животна средина на Р.Македонија, со седиште ул. „Дрезденска“ бр. 52 Скопје.

1.2. Предмет на набавка:

Набавка и монтажа на опрема за изведување на градежни работи за доводен водоспроводник од хидросистемот „Раскрснички поток“ – Дојран.

1.3. Понудувачи:

Право на учество на отворениот повик имаат сите заинтересирани домашни и странски правни и физички лица регистрирани за дејност што е предмет на набавката.

2. СОДРЖИНА НА ПОНУДАТА

2.1. Понудата треба да содржи:

- Цена искажана во денари,
- Начин на плаќање,
- Рок на плаќање,
- Рок на изведба.

2.2. Придружна документација која понудувачот задолжително треба да ја приложи кон понудата:

- Извод од регистрација на дејност што е предмет на набавката
- Економско-финансиски бонитет (член 35 став 2 алинея 2 од Законот за јавни набавки),
- Техничко-технолошки бонитет (член 35 став 2 алинея 1 од Законот за јавни набавки),
- Доказ дека не е во стечај или во процес на ликвидација (член 24 став 1 точка „а“ од Законот за јавните набавки) и
- Доказ дека со правосилната пресуда не му е изречена мерка на безбедност – забрана за вршење на дејност (член 35 став 2 алинея 6 од Законот за јавните набавки).

3. ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

3.1. Комплетна содржина на понудата е дефинирана во тендерската документација.

3.2. Детална тендерска документација може да се подигне во просториите на набавувачот секој работен ден од 7.45 до 15.45 часот

3.3. За тендерската документација се плаќа надомест од

1000 денари на жиро-сметка број 40100-788-4468, даночен број 4030998358508 и матичен број 5262887 за корисникот Министерство за животна средина.

4. КРИТЕРИУМИ КОИ ШТО ЌЕ СЕ ПРИМЕНУВААТ ПРИ ОЦЕНУВАЊЕТО НА ПОНУДИТЕ, РАНГИРАНИ И КВАНТИФИЦИРАНИ НА СЛЕДНИОТ НАЧИН:

(1) цена	40 бодови;
(2) рок на изведба	10 бодови;
(3) начин на плаќање	15 бодови;
(4) технички квалитет, функционални карактеристики и компатибилност со постојната опрема	20 бодови;
(5) постпродажни сервис и обезбедување на техничка помош	5 бода.

5. ДОСТАВУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

5.1. Понудите се доставуваат во еден оригинален примерок кој што треба да биде заверен и потпишан од страна на овластено лице на понудувачот.

Документите кои се составен дел на тендерската документација, а треба да се приложат во доставената документација се пополнуваат со мастило.

5.2. Понудата и другата документација се испраќа во затворен коверт кој содржи уште два затворени и запечатени коверта. Комплетната понуда треба да биде без прецртани, подвлечени или избришани зборови, а во краен случај, одредени корекции треба да бидат парафирани од овластено лице.

На надворешниот коверт во горниот лев агол треба да стои ознаката „не отворај“ и број на јавниот повик, а во средина фирмата и седиштето на набавувачот.

На надворешниот коверт не треба да стои никаква друга ознака врз основа на која би можел да се идентификува понудувачот.

Едниот внатрешен коверт ја содржи понудата со финансиската документација пополнета и носи ознака „понула“, а другиот внатрешен коверт ја содржи техничката документација и носи ознака „документација“. На двата внатрешни коверта треба да стои фирма (име) и седиште (адреса) на испраќачот – понудувачот.

5.3. Секој понудувач може да учествува само со една понуда.

5.4. Рок на доставување на понудите е 15 дена од денот на објавувањето на отворен повик, во „последното“ јавно гласило.

5.5. Понудите, во согласност со член 52 од Законот за јавните набавки можат да се достават преку пошта на адреса, на ул. „Дрезденска“ бр. 52 Скопје, или да се предадат во архива на Министерството за животна средина (најдоцна до 15.45 часот секој работен ден) не подоцна од предвидениот рок за предавање на понудите.

6. ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

6.1. Јавното отворање на понудите ќе се одржи во просториите на Министерството за животна средина на ден 01.05.2000 година во 13.00 часот.

Претставниците на понудувачите во согласност со член 29 став 2 од Законот за јавни набавки, треба на Комисијата за јавни набавки да ѝ предадат писмено овластување од понудувачот за нивно учество на јавното отворање.

6.2. Понудите кои што не се доставени во предвидениот рок, како и оние кои што не се изработени според пропозициите на овој отворен повик и тендерска документација, нема да бидат оценувани.

Комисија за јавни набавки

Трговското друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги ДООЕЛ „ОПАЛ-КОМ“ Експорт-импорт Ресен Крстевски Сотир. Генерален регионален застапник на „HOUSE of PRINCE“ Denmark. Одржана е седница на 03.04.2000 година донесе

ОДЛУКА

За утврдување на малопродажната цена на цигарите од асортиманот на ПРИНЦ од увоз за Република Македонија.

Член 1

Се усвојува и прогласува малопродажната цена на цигарите

Член 2

Малопродажната цена на цигарите за пакување од 20 пушачки единици се утврдува како што следи:

ПРИНЦ БЛЕНД	85,00 ден.
ПРИНЦ ЛАЈТ	85,00 ден.
ПРИНЦ УЛТРА ЛАЈТ	85,00 ден.
ПРИНЦ МЕНТОЛ	85,00 ден.

Член 3

Цената е со вкalkулиран ДДВ и почнува да важи од 06.04.2000 година.

Бр. 191/01
06 април 2000 година
Ресен

Директор,
Крстевски Сотир, с.р.

ОБЈАВИ

Врз основа на членот 10 од Законот за исплата на платите во Република Македонија („Службен весник на РМ“ бр. 70/94, 62/95 и 33/97), Министерството за труд и социјална политика.

ОБЈАВУВА

1. Стварната стапка на трошоците на живот за месец март 2000 година во однос на месец февруари 2000 година е пониска за 0,8%, а планираната за 0,3% повишока во однос на месец февруари.

2. Исплатата на платите за месец март 2000 година во однос на месец февруари 2000 година за правните лица од членот 3 и членот 4 се врши на нивото на правото утврдено за претходниот месец.

Министер,
Бедредин Ибрахим, с.р.

Врз основа на член 4 став 7 од Законот за сметководство („Службен весник на РМ“ бр. 42/93, 48/93, 6/95, 32/98 и 39/99), Заводот за платен промет на Република Македонија ја утврдува и објавува

ПРОСЕЧНАТА МЕСЕЧНА БРУТО ПЛАТА ПО РАБОТНИК ВО СТОПАНСТВОТО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 1999 ГОДИНА

Просечната месечна бруто плата по работник во стопанството на Република Македонија за 1999 година изнесува 14.001,00 денари.

Завод за платен промет

СОДРЖИНА

Страница

1765. Закон за изменување и дополнување на Законот за телекомуникациите	1703
1766. Одлука за основање на Анкетна комисија за испитување на јавните набавки	1703
1767. Одлука за разрешување од функцијата заменик на вишиот јавен обвинител на Вишото јавно обвинителство во Скопје	1703
1768. Одлука за разрешување и именување претседател и членови на Одборот за доделување на наградата „Климент Охридски“	1704
1769. Одлука за изменување на Одлуката за основање пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Грција	1704
1770. Одлука за изменување на Одлуката за основање пратеничка група на Собранието на Република Македонија за соработка со Парламентот на Република Ирска	1704
1771. Одлука за именување републички советници на Собранието на Република Македонија	1704
1772. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Градска аптека „7 Ноември“ – Гевгелија	1705
1773. Одлука за разрешување и избор на член на Советот на Народната банка на Република Македонија	1705
1774. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Републички завод за здравствена заштита – Скопје	1705
1775. Одлука за избор на членови на Управниот одбор на Јавната здравствена организација Здравствен дом – Вевчани	1705
1776. Одлука за огласување избор на претседател на Апелациониот суд во Скопје и претседател на Апелациониот суд во Штип	1706
1777. Правилник за изменување на Правилникот за спроведување на Законот за данокот на додадена вредност	1706
1778. Правилник за формата и содржината на пресметка на акцизата	1706
Објава за запишување во Регистарот на производители на шумски саден материјал	1708
Објава за бришење од Регистарот на производители на шумски саден материјал	1708
Објава за стапката на пораст на трошоците на живот и платите за месец март 2000 година	1730
Објава за просечната месечна бруто плата по работник во стопанството на Република Македонија за 1999 година	1730

Меѓународни договори

13. Закон за ратификација на Протоколот за автентичниот петојазичен текст на Конвенцијата за меѓународното цивилно воздухопловство	1-4
--	-----

Издавач: ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ

СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА со целосна одговорност

– Скопје, бул. „Партизански одреди“ бр. 29.

Директор и одговорен уредник Марија Лењохи.

Телефони 129-036, 117-460. Телефакс 112-267. Пошт. факс 51.

Жиро сметка 40100-603-12498. ЕДБ – 4030987108771. Депозитор – Комерцијална банка, АД – Скопје.

Печат: НИП „Нова Македонија“ – АД – Скопје.